

Службен весник

на Република Македонија

Број 72

17 мај 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1530. Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност.....	2	непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје	10
1531. Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.....	7	1536. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за измена и дополна на генерален урбанистички план за УЕ 2 Блок 12 КО Башино село општина Велес	10
1532. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Големото Војводство Луксембург.....	9	1537. Правилник за начинот на добивање на сертификатот за обучувачи за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи и содржината на програмата за обука	10
1533. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Македонски народен театар - Скопје	9	1538. Одлука за издавање дозволи	11
1534. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија поради изведување на вежбовна активност „Shared Resilience 2013“	9	1539. Одлука за издавање согласности	34
1535. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на		1540. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица	70

	Стр.
1541. Одлука за дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	70
1542. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти.....	70

	Стр.
1543. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје и Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.....	71
1544. Регистар на дозволи за вршење јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија.....	71
Огласен дел	1-104

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1530.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 мај 2013 година.

Бр. 07-2035/1
16 мај 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 06/10, 145/10, 97/11 и 13/12), во членот 4 точките 5, 6 и 7 се менуваат и гласат:

„5. **Телевизија во висока дефиниција (High-definition TV)** е телевизиски сигнал кој овозможува висок квалитет на слика и звук во однос на телевизија со стандардна дефиниција (SD-TV), преку зголемување на бројот на линии во една слика, промена на начинот на анализа на сликата и зголемување на односот на страните на сликата од 16:9, како и преку промена на колометриските карактеристики на сликата согласно со референтните препораки на ITU-R и SMPTE стандарди;

6. **Дигитален приемник** е уред за прием, декодирање и конверзија на дигитален телевизиски сигнал во облик погоден за репродукција на сликата, звукот и другите информации и истиот може да биде самостоен, односно надворешен (set-top box) или вграден, односно интегриран во телевизискиот приемник или друг уред;

7. **Дополнителни услуги** се услуги со кои се обезбедуваат содржини кои ги следат, односно ги надополнуваат радио или телевизиските програми кои се емитуваат преку електронски комуникациски мрежи. Пример за такви услуги меѓу другото се титлови, електронски програмски водич (EPG) и слично;“.

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:

„16. **Членови на семејство** се родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца.“

Член 2

Членот 41 се менува и гласи:

„Дозволата за вршење радиодифузна дејност (во натамошниот текст: дозвола) се издава за емитување и пренос на одреден радио или телевизиски програмски сервис под услови и на начин утврдени со овој закон.“

Забрането е вршење на радиодифузна дејност без дозвола.

Дозволата од ставот 1 на овој член може да се издаде за подрачје на целата територија на Република Македонија, односно за државно ниво, за подрачје на одреден регион, односно за регионално ниво или за подрачје на одредено населено место со најблиската околина, односно за локално ниво, согласно со подзаконски акт донесен од страна на Советот за радиодифузија. Имплетот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето, односно нивото за кое ја добил дозволата, независно од техничките средства за пренос согласно со членот 42-а од овој закон.

Како подрачја на регионално ниво за кои се издава дозвола за вршење на радиодифузна дејност согласно со ставот 1 на овој член, се сметаат зоните на распределба дефинирани во Планот Женева 06 кој е дел од Регионалната радиокомуникациска конференција за планирање на дигиталната радиодифузна служба во делови од регионите 1 и 3, во радиофреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) на која и пристапила Република Македонија, освен зоната на распределба D1 - Црн Врв која се состои од два региона на емитување Скопје и Велес, односно подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на регионално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво Скопје ги содржи градот Скопје и општините Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ниво Велес ги содржи општините Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и дел од општината Кавадарци.

При вршење на радиодифузна дејност преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс на државно или регионално ниво, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во Република Македонија, односно од населението во соодветниот регион.

За вршење на радиодифузна дејност покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузертот треба да исполнува и посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Советот за радиодифузија.“

Член 3

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи:

„Член 42-а

Емитирање на телевизиски програмски сервис може да се врши преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит.

Емитирање на радиопрограмски сервис може да се врши преку радиофреквенции, преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит.“

Член 4

Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи:

„Одлуката од ставот 1 на овој член треба да биде во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, доколку конкурсот се однесува на доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност преку радиофреквенции или со Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, доколку конкурсот се однесува на доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс.“

Член 5

Членот 55 се менува и гласи:

„Советот за радиодифузија ја издава дозволата за вршење на радиодифузна дејност врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како трговско радиодифузно друштво или непрофитна радиодифузна установа.

Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за вршење на радиодифузна дејност во рок од седум дена од денот на приемот на регистрацијата од ставот 1 на овој член.

Доколку дозволата од ставот 2 на овој член е за емитирање преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, или преку јавна електронска комуникациска мрежа, Советот за радиодифузија е должен во рок од пет дена од денот на издавањето на дозволата писмено да го известат операторот преку кој ќе се емитира програмскиот сервис.

Операторот на дигитален терестријален мултиплекс е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 3 на овој член, да склучи договор за емитирање со радиодифузертот на кого му е издадена дозволата за вршење на радиодифузна дејност, согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации кои се однесуваат на емитирањето преку дигитален терестријален систем.

Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 3 на овој член да склучи договор за емитирање со радиодифузертот на кого му е издадена дозволата за вршење на радиодифузна дејност, почитувајќи ги принципите на објективност, транспарентност и недискриминација.

Радиодифузерите се должни склучените договори од ставовите 4 и 5 на овој член да ги достават до Советот за радиодифузија во рок од седум дена од денот на нивното склучување.

Доколку страните од ставовите 4 и 5 на овој член не постигнат договор во утврдениот рок, Агенцијата за електронски комуникации по барање на една од страните поведува постапка за решавање на спор согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации.“

Член 6

Во членот 56 алинејата 3 се менува и гласи:

„- нивото, односно подарчјето на гледаност или слушаност;“.

Член 7

Во членот 60 ставот 2 се менува и гласи:

„Висината на надоместокот за дозволата се определува врз основа на следнава формула: $(H \times \text{БДП}/200.000) \times P_t \times K_p) + A$, каде што:

H - е број на вкупното население во подрачјето предвидено со дозволата, претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика,

БДП - е бруто домашен производ по жител, изразено во евра, а претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика,

P_t - е коефициент каде што за телевизиска програма е $P_t=1$, а за радиопрограма е $P_t=1/4$,

K_p - е коефициент кој во зависност од форматот на радиодифузниот сервис изнесува:

- за програма на трговско радиодифузно друштво што опфаќа информативни, играни, документарни, образовни, програми од областа на културата, уметноста и хуманитарните науки, спортски, музички и забавни програми изнесува од 0,75 до 1,

- за специјализирани програми на трговско радиодифузно друштво чии содржини се од ист вид (спортски, музички, културни, образовни и друго), изнесува од 1,15 до 1,5,

- за програми на трговско радиодифузно друштво наменети за телешопинг изнесува 2,5 и

- за програма на непрофитна радиодифузна установа изнесува 0,25 и

A - е константа која изнесува 100 бода за радио и 200 бода за телевизија.“

Член 8

Во членот 63 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- доколку имателот на дозволата не ги исполнил минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови согласно со актот од членот 41 став 6 од овој закон;“.

Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6.

Член 9

Советот за радиодифузија ќе го донесе актот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови од членот 41 став 6 од овој закон во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитираат на државно, регионално или локално ниво имаат право радиофреквенциите за аналогно емитирање доделени од Агенцијата за електронски комуникации да ги користат до 31 мај 2013 година.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на државно или регионално ниво имаат право во рок не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, за истиот програмски сервис и за истото ниво, односно подрачје на кое ја вршат дејноста согласно со издадената дозвола до Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност со која техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или сателит.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво имаат право во рок не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, за истиот програмски сервис до Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност со која локалното ниво на емитување ќе се замени со регионално ниво на емитување, а техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален терестријален мултиплекс.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво, а кои не сакаат да ја направат измената од ставот 3 на овој член имаат право во рок не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, за истиот програмски сервис и за истото ниво, односно подрачје на кое ја вршат дејноста согласно со издадената дозвола до Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност со која техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс.

Доколку барањето за измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност се однесува на замена на техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување со јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или сателит, со барањето задолжително се доставува и предоговор за емитување на неговиот програмскиот сервис, заверен на нотар, склучен со операторот на јавната електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или со операторот на сателит. Доколку со барањето не се достави предоговорот, ќе се смета дека барањето не е доставено.

Советот за радиодифузија ќе ја направи измената на дозволата од ставовите 2, 3 и 4 на овој член во рок од пет дена од денот на приемот на барањето и во истиот рок за тоа ќе го извести операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс, односно операторот на јавната електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или операторот на сателитот со кој радиодифузерот го склучил предоговорот од ставот 5 на овој член.

Операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс и радиодифузерот на кого му е изменета дозволата за вршење на радиодифузна дејност за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс се должни, најдоцна до 31 мај 2013 година, да склучат договор за емитување, согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации кои се однесуваат на емитувањето преку дигитален терестријален систем.

Операторот на јавната електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или операторот на сателитот и радиодифузерот на кого му е изменета дозволата за вршење на радиодифузна дејност за

емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или преку сателит се должни, најдоцна до 31 мај 2013 година, да склучат договор за емитување, почитувајќи ги принципите на објективност, транспарентност и недискриминација.

Доколку постојните телевизиски радиодифузери од ставот 1 на овој член кои аналогно емитуваат не постапат во согласност со одредбите на овој член дозволата за вршење на радиодифузна дејност престанува да им важи сметано од 1 јуни 2013 година.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво, а на кои им е направена измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност согласно со ставот 3 на овој член се должни да го усогласат своето работење со актот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови од членот 41 став 6 од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото донесување.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на регионално ниво, а на кои им е направена измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност со која техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален терестријален мултиплекс и постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво, а на кои им е направена измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност со која локалното ниво на емитување ќе се замени со регионално ниво на емитување, а техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален терестријален мултиплекс, за првите две години од денот на направената измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност ќе го плаќаат годишниот надоместок за дозволата од членот 60 од овој закон, намален за 15%.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI RADIODIFUZIVE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari radiodifuzive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 06/10, 145/10, 97/11 dhe 13/12), në nenin 4 pikat 5, 6 dhe 7 ndryshohen, si vijojne:

“5. Televizion në definicion të larte (High-definition TV) është sinjali televiziv që mundeson kualitet të larte të fotografise dhe zerit në raport me televizionin me definicion standard (SD-TV), nepermjet rritjes së numrit të linjave në një fotografi, ndryshimit të menyres së analizes së fotografise dhe rritjes së raportit të faqeve të fotografise prej 16:9, si dhe nepermjet ndryshimit të karakteristikave kolo-metrike të fotografise në pajtim me rekomandimet referen-te të ITU-R dhe standardet SMPTE;

6. Marres digjital është aparat për pranim, dekodim dhe konversion të sinjalit televiziv digjital në forme të pershtatshme për reproduksion të fotografise, zerit dhe informata-ve tjera dhe i njejt mund të jete i pavarur, perkatesisht i jashtem (set-top boks) apo i montuar, perkatesisht i integru-ar në marresin televiziv apo aparat tjetër;

7. Sherbime plotesuese jane sherbimet me të cilat sigurohen permbajtjet që i dergojne, perkatesisht i plotesojne programet televizive apo të radios që emetohen nepermjet rrjeteve komunikuese elektronike. Shembull për sherbime të tilla mes tjerash jane titllimet, udherrefyesit programor elektronik (EPG) dhe ngjashem;".

Pas pikes 15 shtohet pike e re 16, si vijon:

"16. Anetare të familjes jane prinderit, femijet, vellezerit dhe motrat, adoptuesit dhe femijet e adoptuar."

Neni 2

Neni 41 ndryshohet si vijon:

"Leja për kryerje të veprimtarise radiodifuzive (në tekstin e metejshem: leja) leshohet për emetim dhe transmetim të servisit të caktuar të programit televiziv apo të radios në kushte dhe në menyre të percaktuara me kete ligj.

Ndalohet kryerja e veprimtarise radiodifuzive pa leje.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni, mund të leshohet për zonen e tere territorit të Republikes së Maqedonise, perkatesisht për nivel shtetëror, për zone të rajonit të caktuar, perkatesisht për nivel rajonal apo për zone të vendbanimit të caktuar me rrethine më të afert, perkatesisht për nivel lokal, në pajtim me aktin nenligjor të miratuar nga Keshilli për Radiodifuzion. Poseduesi i lejes e merr të drejten që ta emetoje servisin e programit televiziv apo të radios në zone, perkatesisht niveli për të cilin e ka marre lejen, pavaresisht nga mjetet teknike për transmetim në pajtim me nenin 42-a të ketij ligji.

Si zona të nivelit rajonal për të cilat leshohet leja për kryerjen e veprimtarise radiodifuzive në pajtim me paragrafin 1 të ketij neni, konsiderohen zonat e shperndarjes të definuara në Planin Gjeneva 06, që eshte pjese e Konferences Radiokomunikuese Rajonale për planifikim të sherbimit radiodifuziv digjital në pjeset e rajoneve 1 dhe 3, në shtrirjet e radiofrekuncave 174-230 MHz dhe 470-862 MHz (RRC-06), të cilat i ka pranuar Republika e Maqedonise, pervec zones së shperndarjes D1 - Cern Verv që perbehet nga dy rajone të emetimit Shkup dhe Veles, perkatesisht zones së nivelit rajonal të Shkupit dhe zones së nivelit rajonal të Velesit. Zona e nivelit rajonal të Shkupit i perfshin qytetin e Shkupit dhe komunat Cucer Sandeve, Haracine, Ilinden, Petrovec, Zelenikove, Studenican dhe Sopishte. Zona e nivelit rajonal të Velesit i perfshin komunat Veles, Sveti Nikolle, Llozove, Gradsko, Rosoman, Negotine dhe një pjese të komunes së Kavadarcit.

Gjate kryerjes së veprimtarise radiodifuzive nepermjet resursit të kufizuar siç jane radiofrekuencat apo kapaciteti transmetues i multipleksit terestrial digjital në nivel shtetëror apo rajonal, radiodifuzeri detyrohet të siguroje mbulim me sinjal të së paku 80% të popullsise në Republiken e Maqedonise, perkatesisht të popullsise në rajonin perkates.

Për kryerje të veprimtarise radiodifuzive krahas kushteve dhe obligimeve të percaktuara në kete ligj, radiodifuzeri duhet të plotesojë edhe kushte të posacme minimale teknike, hapesinore, financiare dhe kadrovike varesisht nga formati programor, të percaktuara me akt nenligjor të miratuar nga Keshilli për Radiodifuzion."

Neni 3

Pas nenit 42 shtohet nen i ri 42-a, si vijon:

"Neni 42-a

Emetimi i servisit të programit televiziv, mund të kryhet nepermjet kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital, rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo nepermjet satelilit.

Emetimi i servisit të programit të radios, mund të kryhet nepermjet radiofrekuncave, kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital, rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo nepermjet satelilit."

Neni 4

Në nenin 45 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Vendimi nga paragrafi 1 i ketij neni, duhet të jete në pajtim me Planin për ndarje dhe shfrytëzim të radiofrekuncave, nese konkursi ka të beje me leshimin e lejes për kryerje të veprimtarise radiodifuzive nepermjet radiofrekuncave apo me Planin për dedikim dhe shperndarje të kapaciteteve të multipleksit terestrial digjital, nese konkursi ka të beje me leshimin e lejes për kryerje të veprimtarise radiodifuzive nepermjet kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital."

Neni 5

Neni 55 ndryshohet si vijon:

"Keshilli për Radiodifuzion e leshon lejen për kryerje të veprimtarise radiodifuzive në baze të regjistrimit të parashtruar në regjistrin perkates si shoqeri radiodifuzive tregtare apo institucion radiodifuziv jofitimprures.

Keshilli për Radiodifuzion do ta leshojë lejen për kryerje të veprimtarise radiodifuzive në afat prej shtate ditesh nga dita e pranimit të regjistrimit nga paragrafi 1 i ketij neni.

Nese leja nga paragrafi 2 i ketij neni, eshte për emetim nepermjet kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital, apo nepermjet rrjetit komunikues elektronik publik, Keshilli për Radiodifuzion detyrohet që në afat prej pesë ditesh nga dita e leshimit të lejes, ta njoftojë me shkrim operatorin nepermjet të cilit do të emetohet servisi i programit.

Operatori i multipleksit terestrial digjital detyrohet që në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi 3 i ketij neni, të lidhe marreveshje për emetim me radiodifuzerin, të cilit i eshte leshuar leja për kryerje të veprimtarise radiodifuzive, në pajtim me dispozitat e Ligjit për komunikime elektronike që kane të bejne me emetimin nepermjet sistemit terestrial digjital.

Operatori i rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar, detyrohet që në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi 3 i ketij neni, të lidhe marreveshje për emetim me radiodifuzerin të cilit i eshte leshuar leja për kryerje të veprimtarise radiodifuzive, duke i respektuar parimet e objektivitetit, transparences dhe mosdiskriminimit.

Radiodifuzerët detyrohen që marreveshjet e lidhura nga paragrafet 4 dhe 5 të ketij neni, t'i dergojne në Keshillin për Radiodifuzion në afat prej shtate ditesh nga dita e lidhjes së tyre.

Nese palet nga paragrafet 4 dhe 5 të ketij neni nuk arrijne marreveshje në afatin e percaktuar, Agjencia për Komunikime Elektronike me kerkese të njeres nga palet, ngrit procedure për zgjidhje të kontestit në pajtim me dispozitat e Ligjit për komunikime elektronike."

Neni 6

Në nenin 56 alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- nivelin, perkatesisht zonen e shikueshmerise apo degjueshmerise;".

Neni 7

Në nenin 60 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Lartesia e kompensimit për lejen caktohet në baze të formule: $((N \times PBV / 200\,000) \times Rt \times Kp) + A$, ku:

N - është numri i popullsisë së përgjithshme në zonën e parapare me leje, i paraqitur me pike, sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikës,

PBV - është prodhimi bruto vendor për banor, i shprehur në euro, e i paraqitur me pike, sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikës,

Rt - është koeficienti, ku për programin televiziv është $Rt=1$, kurse për programin e radios është $Rt=1/4$,

Kp - është koeficienti i cili varesisht nga formati i servisit radiodifuziv është:

- për program të shoqërisë radiodifuzive tregtare që përfshin programe informative, artistike, dokumentare dhe arsimore, programe nga sfera e kultures, artit dhe shkencave humanitare, programe sportive, muzikore dhe argetuese është prej 0,75 deri në 1;

- për programe të specializuara të shoqërisë radiodifuzive tregtare, përbajti të cilave janë të llojit të njëjtes (sportive, muzikore, kulturore, arsimore e të tjera) është prej 1,15 deri në 1,5,

- për programe të shoqërisë radiodifuzive tregtare të dedikuara për teleshopping është 2,5 dhe

- për program të institucionit radiodifuziv jofitimprues është 0,25 dhe

A - është konstanta që është 100 pike për radio dhe 200 pike për televizion.“

Neni 8

Në nenin 63 pas alineës 2 shtohet aline e re 3, si vijon:

“- nëse poseduesi i lejes, nuk i plotëson kushtet minimale teknike, hapësimore, financiare dhe kadrovike në pajtim me aktin nga neni 41 paragrafi 6 të këtij ligji.”

Alinete 3, 4 dhe 5 behen aline 4, 5 dhe 6.

Neni 9

Keshilli për Radiodifuzion do ta miratojë aktin për kushtet minimale teknike, hapësimore, financiare dhe kadrovike nga neni 41 paragrafi 6 i këtij ligji, në afat prej pesë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Radiodifuzerët ekzistues televizive të cilët në mënyrë analoge emetojnë në nivel shtetëror, rajonal apo lokal, kanë të drejtë që radiofrekuencat për emetim analog të ndara nga Agjencia për Komunikime Elektronike t'i shfrytëzojnë deri më 31 maj 2013.

Radiodifuzerët ekzistues televizive të cilët në mënyrë analoge emetojnë në nivel shtetëror apo rajonal, kanë të drejtë që në afat jo më të gjatë se pesë ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, për servisin e njëjtes të programit dhe për nivelin e njëjtes, perkatesisht zonën në të cilën kryejnë veprimtarinë në pajtim me lejen e lëshuar, në Keshillin për Radiodifuzion të dorezojnë kërkesë për ndryshim të lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive, me të cilën mjete teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zëvendësohet me multipleks terestrial digjital, rrjet komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo satelit.

Radiodifuzerët ekzistues televizive të cilët në mënyrë analoge emetojnë në nivel lokal, kanë të drejtë që në afat jo më të gjatë se pesë ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, për servisin e njëjtes të programit në Keshillin për Radiodifuzion të dorezojnë kërkesë për ndryshim të lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive, me të cilën niveli lokal i emetimit zëvendësohet me nivelin rajonal të emetimit, e mjete teknik me të cilin kryhet emetimi i analog do të zëvendësohet me multipleks terestrial digjital.

Radiodifuzerët ekzistues televizive të cilët në mënyrë analoge emetojnë në nivel lokal, e nuk dëshirojnë ta kryejnë zëvendësimin me nga paragrafi 3 i këtij neni, kanë të drejtë që në afat jo më të gjatë se pesë ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, për servisin e njëjtes të programit dhe për nivelin e njëjtes, perkatesisht zonën në të cilën kryejnë veprimtarinë në pajtim me lejen e lëshuar, në Keshillin për Radiodifuzion të dorezojnë kërkesë për ndryshim të lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive, me të cilën mjete teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zëvendësohet me multipleks terestrial digjital, rrjet komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar.

Nëse kërkesa për ndryshim të lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive, ka të bëjë me ndryshimin e mjeteve teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog me rrjet komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo satelit, me kërkesë detyrimsht dorezohet edhe parakontrata për emetimin e servisit të tij programor, e verifikuar te noteri, e lidhur me operatorin e rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo me operatorin e satelitit.

Keshilli i Radiodifuzionit do ta kryejë ndryshimin e lejes nga paragrafet 2, 3 dhe 4 të këtij neni në afat prej pesë ditësh nga marrja e kërkesës dhe në afatin e njëjtes për këtë do ta njoftojë operatorin e multipleksit digjital terestrial perkatesisht operatorin e rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo me operatorin e satelitit me të cilin radiodifuzerit e ka lidhur parakontraten nga paragrafi 5 i këtij neni.

Operatorin e multipleksit digjital terestrial dhe radiodifuzerit të cilit i është ndryshuar leja për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive për emetim nepermjet multipleksit terestrial digjital, obligohen që më së voni deri më 31 maj 2013, të lidhin marrëveshje për emetim, në pajtim me dispozitat e Ligjit për komunikime elektronike që kanë të bëjnë me emetimin nepermjet sistemit të multipleksit terestrial digjital.

Operatori i rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar ose operatori i satelitit dhe radiodifuzerit të cilit i është ndryshuar leja për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive për emetim nepermjet rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo nepermjet satelitit, detyrohen që më së voni deri më 31 maj 2013, të lidhin marrëveshje për emetim, duke i respektuar parimet e objektivitetit, transparencës dhe mosdiskriminimit.

Nëse radiodifuzerët ekzistues televizive nga paragrafi 1 i këtij neni që emetojnë në mënyrë analoge nuk veprojnë në pajtim me dispozitat e këtij neni, leja për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive u ndërpritet duke llogaritur nga 1 qershori 2013.

Radiodifuzerët ekzistues televizive të cilët në mënyrë analoge emetojnë në nivel lokal, të cilëve u është ndryshuar leja për kryerje të veprimtarisë televizive në pajtim me neni 3 të këtij ligji, obligohet që ta harmonizojnë punën e tyre me aktin për kushte minimale teknike, hapësimore, financiare dhe kadrovike nga neni 41 paragrafi 6 të këtij ligji në afat prej gjashtë muajsh nga dita e miratimit të tij.

Radiodifuzerët ekzistues televizive të cilët emetojnë në mënyrë analoge në nivel rajonal, e të cilëve u është ndryshuar leja për kryerje të veprimtarisë televizive me të cilën mjete teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zëvendësohet me multipleks terestrial digjital dhe radiodifuzerët ekzistues televizive që emetojnë në mënyrë analoge në nivel lokal, e të cilëve u është ndryshuar leja për kryerje të veprimtarisë televizive me të cilën niveli lokal i emetimit zëvendësohet me nivelin rajonal të emetimit, e mjete teknik

nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zëvendësohet me multipleks terestrial digjital, për dy vitet e para nga dita e ndryshimit të kryer të lejes për kryerje të veprimtarisë televizive do ta paguajne kompensimin vjetor për lejen nga neni 60 i këtij ligji, të zvogeluar për 15%.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1531.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 мај 2013 година.

Бр. 07-2036/1
16 мај 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11 и 155/12), членот 2-а се менува и гласи:

„(1) Предмет на овој закон не е кабелска канализација во која се поставени електронски комуникациски мрежи и средства.

(2) Кабелската канализација од ставот (1) на овој член се запишува во јавната книга за запишување на правата на недвижности со право на сопственост на Република Македонија врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Под утврдување на правен статус на бесправен објект се подразбира запишување на бесправните објекти од значење за Републиката, бесправните објекти од локално значење и бесправните објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита во јавната книга за запишување на правата на недвижности и вклопување на истите во урбанистичко-планската документација, односно запишување на линиските инфраструктурни објекти и електронските комуникациски мрежи и средства во јавната книга за запишување на правата на недвижности согласно со закон.“

Член 3

Во членот 20 став (1) по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект кој се распределува меѓу градот Скопје и единиците на локалната самоуправа во градот Скопје согласно со ставот (9) на овој член, се изготвува од страна на градот Скопје, во рок од пет работни дена од денот на приемот на урбанистичката согласност во градот Скопје, којашто единицата на локалната самоуправа во градот Скопје е должна веднаш по издавањето да ја достави и до градот Скопје.“

Во ставот (2) по зборовите: „викенд куќи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „за доградби на објекти со намена домување во станбени згради - тераси и тераси пренаменети во станбен простор“.

Во ставот (9) по втората реченица се додава нова реченица која гласи: „Приходите на единиците на локалната самоуправа во градот Скопје остварени од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправните објекти, освен приходите од надоместокот за утврдување на правен статус на објектите од ставот (2) на овој член, се распределуваат во сооднос 60% за градот Скопје и 40% за единицата на локалната самоуправа во градот Скопје на чие подрачје е изграден бесправниот објект.“

Во ставот (10) по зборовите: „Единиците на локална самоуправа“ се додаваат зборовите: „и градот Скопје“.

Член 4

Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи:

„Со решението за утврдување на правен статус на бесправен објект се потврдува дека бесправниот објект од значење за Републиката, бесправниот објект од локално значење и бесправниот објект на здравствените установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита ги исполнува условите за вклопување во урбанистичко-планската документација и за запишување во јавната книга за запишување на правата на недвижности, односно дека линиските инфраструктурни објекти и електронските комуникациски мрежи и средства ги исполнуваат условите за запишување во јавната книга за запишување на правата на недвижности.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„Решението за утврдување на правен статус на бесправните објекти од значење за Републиката, бесправните објекти од локално значење, бесправните објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, линиските инфраструктурни објекти и електронските комуникациски мрежи и средства, кое е правосилно и извршно, претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижности.“

Ставот (8) се брише.

Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (8) и (9).

Член 5

Во членот 28 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице и на службеното лице во градот Скопје, ако не изготви заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од членот 20 став (1) од овој закон.“

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: "единицата на локална самоуправа, ако единицата на локална самоуправа" се заменуваат со зборовите: "единицата на локалната самоуправа, односно градот Скопје, ако единицата на локалната самоуправа, односно градот Скопје".

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDERTUARA PA LEJE

Neni 1

Në Ligjin për veprim me objekte të ndertuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 23/11, 54/11 dhe 155/12), neni 2-a ndryshohet si vijon:

"(1) Lende e këtij ligji nuk është kanalizimi kabllovik në të cilin janë vendosur rrjete dhe mjete komunikuese elektronike.

(2) Kanalizimi kabllovik nga paragrafi (1) i këtij neni, regjistrohет në librin publik për regjistrim të të drejtave të patundshmerive me të drejte të pronësise së Republikës së Maqedonisë në baze të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë."

Neni 2

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Me percaktim të statusit juridik të objektit pa leje nënkuptohet regjistrimi i objekteve pa leje me rendesi për Republikën, objekteve pa leje me rendesi lokale dhe objekteve pa leje të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive dhe inкорporimin e tyre në dokumentacionin e planit urbanistik, perkatesisht regjistrimi i objekteve të linjes infrastrukture dhe rrjeteve dhe mjeteve komunikuese elektronike në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive në pajtim me ligjin."

Neni 3

Në nenin 20 paragrafi (1) pas fjalise së pare shtohet fjali e re si vijon: "Konkluzioni për pagese të kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje që ndahet ndermjet qytetit të Shkupit dhe njesive të vetadministrimit lokal në qytetin e Shkupit sipas paragrafit (9) të këtij ligji, perpilohet nga qyteti i Shkupit, në afat prej pesë ditësh pune nga dita e marrjes së pelqimit urbanistik nga qyteti i Shkupit, të cilin njësia e vetadministrimit lokal në qytetin e Shkupit obligohet që menjehere pas leshimit ta dorëzojë edhe të qyteti i Shkupit."

Në paragrafin (2) pas fjaleve: "shtëpi uikendi" vihet presje dhe shtohen fjalet: "për ndertime plotësuese të objekteve me dedikim banimi në ndertesa banesore - tarraca dhe tarraca të ridedikuara në hapësire banesore".

Në paragrafin (9) pas fjalise së dyte shtohet fjali e re, si vijon: "Të hyrat e njesive të vetadministrimit lokal në qytetin e Shkupit të realizuara nga kompensimi për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje, pervec të hyrave nga kompensimi për percaktimin e statusit juridik të objekteve nga paragrafi (2) i këtij neni, ndahen në raport 60% për qytetin e Shkupit dhe 40% për njesinë e vetadministrimit lokal në qytetin e Shkupit në rajonin e së ciles është ndertuar objekti pa leje."

Në paragrafin (10) pas fjaleve: "Njesite e vetadministrimit lokal" shtohen fjalet: "dhe qyteti i Shkupit".

Neni 4

Në nenin 21 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Me aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje vertetohet se objekti pa leje me rendesi për Republikën, objekti pa leje me rendesi lokale dhe objekti pa leje i institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, i ploteson kushtet për inкорporim në dokumentacionin e planit urbanistik dhe për regjistrim në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, perkatesisht se objektet e linjes infrastrukture dhe rrjeteve dhe mjeteve komunikuese elektronike, i plotesojnë kushtet për regjistrim në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive në librin publik të patundshmerive."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje me rendesi për Republikën, objekteve pa leje me rendesi lokale, objekteve pa leje të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare sekondare dhe terciare, objekteve të linjes infrastrukture dhe rrjeteve dhe mjeteve komunikuese elektronike, që është i plotfuqishem dhe ekzekutiv, paraqet baze juridike për regjistrimin e të drejtave të pronësise të objektit në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive."

Paragrafi (8) shlyhet.

Paragrafet (9) dhe (10) behen paragrafe (8) dhe (9).

Neni 5

Në nenin 28 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Gjoke në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundervlere në denare, do t'i kumtohet për kundervajtje personit pergjegjes dhe personit zyrtar në qytetin e Shkupit, nese nuk perpilon konkluzioni për pagese të kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afatin nga neni 20 paragrafi (1) i këtij ligji."

Në paragrafin (3) që behet paragrafi (4) fjalet: "njësia e vetadministrimit lokal, nese njësia e vetadministrimit lokal" zevendesohen me fjalet: "njësia e vetadministrimit lokal, perkatesisht qyteti i Shkupit, nese njësia e vetadministrimit lokal, perkatesisht qyteti i Shkupit".

Neni 6

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për veprim me objekte të ndertuara pa leje.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1532.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ГОЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО
ЛУКСЕМБУРГ

I

Г. Лазар Еленовски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Големото Војводство Луксембург, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 135
15 мај 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1533.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН
ТЕАТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: товарно
Марка: MERCEDES
Тип: VITO CDI 108
Број на шасија: VSA63809413286793
Број на мотор: 61198050110925
Година на производство: 2000
Сила на моторот во KW (KS): 60
Работна зафатнина на моторот во cm³: 2151
Маса на празно возило во kg: 1740
Форма или намена на каросеријата: FURGON SO
PRODC
Боја на каросеријата: 98 TEM.SINA

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Македонски народен театар во Скопје без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Македонски народен театар – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10135/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1534.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНКИ
ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „SHARED RESILIENCE 2013“

1. Се одобрува влегување и престојување на 86 (осумдесет и шест) припадници од активниот состав на Армијата на Соединетите Американски Држави, Република Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Албанија, Република Косово, на територијата на Република Македонија, заради изведување на заедничката вежбовна активност “Shared Resilience 2013” во натамошниот текст: вежбовна активност со припадници на Армијата на Република Македонија, која ќе се одржи на Армискиот полигон Криволак и Центарот за обука Пепелиште, во период од 27.05.2013 до 7.06.2013 година.

2. На вежбовната активност покрај припадници на Армијата на Република Македонија ќе учествуваат и претставници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерство за надворешни работи, Министерство за здравство, Центарот за управување со кризи, Црвениот крст и Дирекцијата за заштита и спасување.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат транспорт, сместување, исхрана и логистичка поддршка на учесниците во вежбовната активност, дел ги обезбедуваат Министерството за одбрана на Република Македонија, дел Амбасадата на Соединетите Американски Држави, а дел ги обезбедуваат самите учесници.

Министерството за одбрана ги сноси трошоците за:

- Сместување и комунални услуги во износ од 200.000 денари на потпрограма 22 Логистика во Армијата на Република Македонија и

- Надоместокот за време поминато на трупно патување, (согласно Законот за служба во Армијата на Република Македонија), во износ од 800.000 денари, на потпрограма 21 Обука во Армијата на Република Македонија.

Средствата се обезбедени во Буџетот на Министерството за 2013 година.

4. Подготовките и организацијата на вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана на Република Македонија односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

5. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 2925/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1535.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со седиште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ бр.113/12, општина Аеродром, за градежното земјиште во вкупна површина од 783 м² и тоа:

- КП бр.1508/19 КО Костур со површина од 783 м² евидентирана во Имотен лист број 87 КО Костур.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3311/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1536.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 2 БЛОК 12 КО БАШИНО СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за измена и дополна на Генерален урбанистички план за УЕ 2-Блок 12 (А-домување во станбени куќи и Г- производство, дистрибуција и сервиси) КО Башино Село, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1606	Башино село	Среден пат	Пасишта	5
1607	Башино село	Локва	Нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				35226м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3244/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1537.

Врз основа на член 66 став (6) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање на лиценцата за работа на стручните работници за извршување на работи на технички преглед на возила и висината на трошоците за издавање на лиценцата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/12), во член 5 износот „50,00“ се заменува со износот „250,00“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-29863/1
8 мај 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1538.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 17 став 5 и член 22 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13) и член 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува:

- видот и начинот на доставување на документите, податоците и информациите и постапката за нивното оценување при издавањето дозвола за основање и работење на банка;
- видот и начинот на доставување на документите, податоците и информациите и постапката за нивното оценување при издавањето дозвола за основање и работење на банка контролирана од страна на странска банка и/или странско лице со учество во странска банка;
- документацијата, постапката и критериумите за издавање дозвола за статусни промени на банка;
- документацијата и постапката за издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка.

II. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКА

2. За издавање привремена дозвола за основање и работење на банка, до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) се доставува следната документација:

2.1. Пополнето барање за издавање дозвола за основање и работење на банка (образец 1).

2.2. Предлог-акт за основање, кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

- име и седиште на банката;
- финансиски активности кои ќе ги врши банката;
- висина на почетниот капитал;
- номинален износ на акциите, број на акциите од секој род и класа, права, обврски, ограничувања и погодности кои произлегуваат од акциите;
- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на банката;
- постапка за свикување и одржување на собранието;
- за лице кое има намера да основа банка - домашно физичко лице: име и презиме и единствен матичен број; за лице кое има намера да основа банка - странско физичко лице: име и презиме, државјанство, место на живеење и број на пасош или на друга исправа, важечка во неговата земја, за утврдување на неговиот идентитет; за лице кое има намера да основа банка - домашно и странско правно лице: назив, седиште и матичен број на лицето (или друг единствен идентификациски број, важечки во земјата);
- вид, состав, број, начин и услови за избор, времетраење на мандатот, права, должности, одговорности и начин на работење на органите на банката;
- број, времетраење на мандатот, права, одговорности и услови за именување на лицата со посебни права и одговорности во банката;

- начин на решавање на споровите меѓу акционерите на банката;
- начин на решавање на судирот на интереси и заштита на доверливоста на податоците на банката;
- застапување на банката од страна на членовите на управниот одбор;
- форма и начин на објавување на податоци од страна на банката;
- услови и случаи на престанување со работа на банката.

2.3. Стратегиски и оперативен план на банката кој најмалку треба да содржи:

2.3.1. Образложение, односно анализа на причините за основање банка и на деловните цели на банката.

2.3.2. Осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структура на клиентите на банката и видот на финансиските активности кои ќе ги извршува банката, вклучувајќи ги и активностите за кои банката евентуално има намера да се специјализира, како и начинот на кој ќе се постигне таа специјализација.

2.3.3. Опис на системите за управување со ризиците и внатрешна контрола;

2.3.4. Број и локација на филијалите, експозитурите и други делови, како и рокот кога банката има намера да ги отвори.

2.3.5. Организациона структура на банката, со посебен опис на делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности и на секој организационски дел, меѓусебните односи и односите со органите на банката, како и опис на потребниот број вработени и нивната квалификациска структура.

2.3.6. Проекција на обемот и природата на финансиските активности кои ќе ги врши банката и план на акционерите за идниот развој на банката, од аспект на растот на сопствените средства за следните пет години, како и проекција на финансиските извештаи за следните пет години, при што за првата година проекциите треба да бидат изготвени на квартална основа. Проекциите треба да содржат:

- детален биланс на состојба, биланс на успех и извештај за паричните текови со коментар за секоја позиција и основните претпоставки врз кои се темели проекцијата;
- движење на финансиските показатели и супервизорските стандарди, како што се стапката на адекватност на капиталот, показателите за ликвидноста, профитабилноста и квалитетот на активата;
- движење на финансиските показатели и супервизорските стандарди утврдени на консолидирана основа, доколку банката во првите пет години од работењето има намера да вложува во други банкарски и небанкарски финансиски институции, со што се формира банкарска група.

2.3.7. Планиран датум на отпочнување со работа.

2.4. Податоци за идентитетот, образованието, искуството и професионалната историја на предложените членови на надзорниот и управниот одбор.

2.5. Податоци за информативниот систем и техничката опременост на банката, од аспект на нејзината способност за вршење на планираните финансиски активности, при што:

- документацијата за информативниот систем треба да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на информативниот систем и за обезбедување континуитет во работењето, согласно со Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката. Доколку е предвидено функционирањето на информативниот систем да зависи од користење услуги од надворешни лица (друштво за помошни банкарски услуги), се доставуваат соодветни податоци за примената на стандардите за

сигурност на информативниот систем и за обезбедување континуитет во работењето од страна на тие лица;

- документацијата за техничката опременост треба да содржи податоци за деловниот простор каде што ќе работи банката, вклучувајќи ги и филијалите, експозитурите и другите планирани деловни единици, за деловниот простор каде што ќе се наоѓа резервната локација на банката (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на неговото опремување за пуштање во употреба) и за техничката опрема којашто ќе ја користи, документација за основните карактеристики на серверите, комуникациското поврзување и базите на податоци кои ќе се користат, како и за начинот на функционирање на главните компоненти на информативниот систем и на апликативните решенија.

2.6. Податоци за лицата кои имаат намера да основаат банка, и тоа:

2.6.1. Податоци за правните лица:

- пополнет Прашалник за правни лица кои имаат намера да основаат банка (образец 2);

- одлука на надлежниот орган на правното лице за учество во основањето на банката;

- изјава потпишана од надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во банката, со приложување соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во банката (ревизорски извештај, годишна сметка или друг соодветен доказ);

- потврда од надлежен суд или друга надлежна институција дека против правното лице нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност;

- потврда од надлежен суд или друга надлежна институција дека против правното лице нема изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на банкарски работи;

- изјава потпишана од надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за постоење, односно непостоење поврзаност со останатите лица кои имаат намера да основаат банката, како и за поврзаност со други правни и физички лица во согласност со Законот за банките;

- потврда од Управата за јавни приходи или потврда од соодветна институција (за странски лица) за редовно плаќање на даноците и придонесите и потврда од надлежна институција за неоптовареност на имотот со обврски кон државата и кон други правни и физички лица;

- потврда од надлежни институции дека против правното лице не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

- ревизорски извештаи за правното лице за последните три години. Правните лица коишто се основани и работат помалку од три години, се должни да обезбедат ревизорски извештаи за последните три години за своите акционери - правни лица, односно да ја достават соодветната документација од потточка 2.6.2 од оваа точка за своите акционери - физички лица коишто имаат учество во капиталот на правното лице над 10%. Ревизорскиот извештај којшто се доставува за странско правно лице кое има намера да основа банка или за неговите акционери - правни лица, треба да биде изготвен од меѓународно друштво за ревизија.

Правно лице кое има намера да стекне квалификувано учество во банка ги доставува и следните документи:

- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице;

- акт за основање на правното лице и список на членови на неговите органи на управување;

- список на лица кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, и

- список на правни лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, со финансиски извештаи за последните три години.

Обврската од став 2 алинеја 4 од оваа потточка се однесува на ревидираните финансиски извештаи на консолидирана основа, доколку правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во банка има обврска да изработи такви извештаи, согласно со важечките сметководствени прописи во Република Македонија или во земјата каде се наоѓа седиштето на правното лице.

2.6.2. Податоци за физички лица:

- пополнет Прашалник за физички лица кои имаат намера да основаат банка (образец 3). Се пополнуваат податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) за физичкото лице преземени од личната карта, односно се доставува копија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог кон податоците за физичкото лице, преземени од личната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од страна на овластено лице (нотар);

- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во банката, со приложување соодветен доказ за изворот на средствата коишто лицето ги вложува во банката (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

- потврда од надлежниот суд или друга надлежна институција дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност;

- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за постоење, односно не постоење поврзаност со останатите лица кои имаат намера да основаат банка, како и за поврзаност со други правни и физички лица, во согласност со Законот за банките;

- потврда од Управата за јавни приходи или потврда од соодветна институција (за странски лица) за редовно плаќање даноци и придонеси и потврда од надлежна институција за неоптовареност на имотот со обврски кон државата и кон други правни и физички лица.

Народната банка, по службена должност од надлежен суд во Република Македонија, обезбедува известувања за осудуваност, односно неосудуваност на лицето коешто има намера да основа банка. Доколку лицето коешто има намера да основа банка е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.

3. Дополнителната документација што може да ја бара гувернерот на Народната банка (во понатамошниот текст: гувернерот), согласно со Законот за банките, заради одлучување по барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, може да се однесува особено, но не исклучиво, на следниве документи, податоци и информации:

- извод за состојбата на сметките во банки на лицето што има намера да основа банка, за одреден период;

- податоци за правниот статус, финансиската состојба и сопственичката структура на лицата кои остваруваат контрола во лицето кое има намера да основа банка;

- податоци за составот на банкарската или друг вид група, доколку лицето кое има намера да основа банка

е член во таква група, со список на одделните лица во групата и опис на нивната поврзаност;

- ревидирани финансиски извештаи на други членови во банкарската или друг вид група, доколку лицето кое има намера да основа банка е член во таква група, или на други лица коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со лицето кое има намера да основа банка, чие работење може да има влијание врз работењето и/или ризиците на кои би била изложена банката која се основа;

- финансиски извештаи на консолидирана основа за групата составена од лицето што има намера да основа банка и лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со тоа лице, доколку таа група е различна од групата за која е доставен ревидиран финансиски извештај на консолидирана основа согласно со ставот 3 од потточка 2.6.1 од оваа одлука.

4. Во однос на барањето за издавање привремена дозвола за основање и работење, гувернерот донесува решение за издавање привремена дозвола или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Гувернерот ќе го одбие барањето од ставот 1 од оваа точка доколку, преку оценката од точка 7 од оваа одлука, утврди дека не се исполнети критериумите пропишани со Законот за банките.

5. За издавање дозвола за основање и работење, банката е должна да ги исполни условите наведени во привремената дозвола во рокот пропишан во Законот за банките, а за тоа ги доставува следните докази до Народната банка:

5.1. Доказ дека е уплатен почетниот капитал на привремена сметка кај носител на платниот промет, односно доказ дека странското правно или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народната банка.

5.2. Статут кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

- име и седиште на банката;
- финансиски активности кои ќе ги врши банката;
- висина на почетниот капитал;
- номинален износ на акциите, број на акциите од секој род и класа, права, обврски, ограничувања и погодности кои произлегуваат од акциите;
- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на банката;
- постапка за свикнување и одржување на собранието;
- за лице кое има намера да основа банка - домашно физичко лице: име и презиме и единствен матичен број; за лице кое има намера да основа банка - странско физичко лице: име и презиме, државјанство, место на живеење и број на пасош или на друга исправа, важечка во неговата земја, за утврдување на неговиот идентитет; за лице кое има намера да основа банка - домашно и странско правно лице: назив, седиште и матичен број на лицето (или друг единствен идентификациски број, важечки во земјата);
- вид, состав, број, начин и услови за избор, времетраење на мандатот, права, должности, одговорности и начин на работење на органите на банката;
- број, времетраење на мандатот, права, одговорности и услови за именување на лицата со посебни права и одговорности во банката;
- начин на решавање на спорите меѓу акционерите на банката;
- начин на решавање на судирот на интереси и заштита на доверливоста на податоците на банката;
- поделба на надлежностите на членовите на управниот одбор на банката, доколку се планира таквата по-

делба, и застапување на банката од страна на членовите на управниот одбор;

- форма и начин на објавување податоци од страна на банката;
- услови и случаи на престанување со работа на банката.

5.3. Податоци за идентитетот, образованието, искуството и професионалната историја на лицата со посебни права и одговорности (пополнет образец 4), освен за членовите на надзорниот и управниот одбор. Се пополнуваат податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) за физичкото лице, преземени од личната карта, односно се доставува копија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог кон податоците за физичкото лице, преземени од личната карта се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од страна на овластено лице (нотар).

5.4. Број на вработени по одделни организациски делови и доколку е потребно се доставува и план за постигнување на планираниот број вработени.

5.5. Доказ за изнајмување или купување деловен простор и опрема за работа на банката и нејзините деловни единици и воспоставување на информативниот систем.

5.6. Податоци за системот за управување со ризиците и политики и интерни акти за управување со ризиците изработени во согласност со Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на Законот за банките, а кои се однесуваат на:

- управувањето со кредитниот ризик;
- управувањето со ризикот од концентрација на изложеноста на банката;
- управувањето со ликвидносниот ризик;
- управувањето со пазарниот ризик;
- управувањето со ризикот од промена на каматни стапки во портфолиото на банкарски активности;
- управувањето со валутниот ризик;
- управувањето со оперативниот ризик, вклучувајќи го и ризикот од неадекватност на информативните системи (политика за сигурноста на информативниот систем и за обезбедување непрекинатоство во работењето) и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот (програма за спречување перење пари и финансирање на тероризмот);
- управувањето со правниот ризик;
- управувањето со други материјални ризици на кои ќе биде изложена банката во зависност од финансиските активности коишто ќе ги врши.

5.7. Пишани политики и процедури за работа на банката и тоа за:

- процесот на одлучување и одговорностите на одделните лица вклучени во тој процес;
- функционирање на системот на внатрешна контрола;
- работа на Службата за внатрешна ревизија и план за внатрешна ревизија најмалку за првите две години од работењето на банката;
- сметководство;
- наградување на лицата со посебни права и одговорности и на останатите вработени и
- етичко однесување.

5.8. Доказ (писмо за намера, протокол од извршени преговори и слично) за ангажирање друштво за ревизија.

6. Заедно со барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, до Народната банка се доставува и:

- документација за издавање согласност за именување член на надзорниот и управниот одбор согласно со

Одлуката за издавање согласности, при што при оценувањето на лицата предложени за членови на надзорниот и управниот одбор на банката се применува начинот и постапката определени во Одлуката за издавање согласности;

- барање за издавање согласност за отпочнување со вршење финансиска активност за која, согласно со Законот за банките, е потребна претходна согласност од гувернерот, при што на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање согласност за отпочнување со вршење финансиска активност се применуваат одредбите од Одлуката за издавање согласности.

7. При одлучувањето за издавање дозвола се оценува дали банката ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките, најмалку преку:

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат намера да основаат банка, лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со нив и нивната правна форма;

- утврдување дали финансиската состојба на лицата кои имаат намера да основаат банка е соодветна во однос на вредноста на акциите кои имаат намера да ги стекнат;

- оценка на можностите за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на банката од страна на лицата кои имаат намера да основаат банка;

- утврдување на изворите на средства, нивното потекло и законитост;

- квалитетот и реалноста на стратемскиот и оперативниот план. Планот се оценува од аспект на предвидениот начин на управување со ризиците во работењето, начинот на воспоставување системи на внатрешна контрола, реалноста на проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи и можноста за остварување на планот на акционерите за идниот развој на банката;

- оценка на соодветноста на потребниот број вработени во банката за нејзино ефикасно и успешно управување и работење. Под потребен број вработени се подразбира бројот кој дава сигурност дека банката редовно и нормално ќе го извршува планираниот обем на активности;

- оценка на квалификацијата, искуството, обуката и репутацијата на членовите на надзорниот и управниот одбор и на лицата коишто имаат намера да основаат банка од аспект на финансиските активности коишто ќе ги врши банката. Ќе се смета дека предложените членови на надзорниот и управниот одбор, како и лицата коишто имаат намера да основаат банка имаат соодветна репутација доколку се чесни, компетентни, работливи и даваат сигурност дека со своето работење нема да ја загрозат стабилноста и сигурноста на банката и нема да го нарушат нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за овие лица нема доказ за нивна претходна вклученост во работење или активности кои значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работеле или работат и на интересите на неговите доверители, непочитување на одредбите од Законот за банките и прописите донесени врз основа на тој закон и/или непостапување по мерките изречени од гувернерот, со што биле или се загрозени стабилноста и сигурноста на банка или нејзините депо-

ненти. Доколку овие лица се странска банка или странски лица со искуство како акционери или членови на органи на странски банки, соодветни податоци за утврдување на нивната квалификација, искуство и репутација можат да се побараат од супервизорскиот орган на земјата од каде што доаѓаат;

- оценка на соодветноста на информативниот систем и техничката опременост на банката за успешно и сигурно извршување на финансиските активности. Информативниот систем се смета соодветен доколку овозможува постојана и сигурна поддршка на работењето на банката и дава основа за навремено и точно известување на лицата со посебни права и одговорности и на Народната банка. Банката треба да поседува соодветен деловен простор и техничка опрема кои ќе овозможат нејзино сигурно и непречено работење, како и соодветно разграничување на деловните процеси;

- оценка на соодветноста на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризмот врз основа на воспоставените процеси и софтверското решение за следење на ризикот од изложеност на банката на перење пари и на финансирање на тероризмот;

- оценка на соодветноста на организациската структура на банката, што подразбира најмалку дефинирање на процедурите за работа за сите деловни процеси кои ќе се одвиваат во банката, согласно со планираните финансиски активности, дефинирање на линиите на одлучување и одговорност и воспоставување систем на внатрешна контрола во сите деловни процеси кои вклучуваат одредено ниво на ризик;

- оценка на организациската поставеност на банката за управување со ризиците на кои ќе биде изложена при вршењето на планираните финансиски активности;

- утврдување дали банката има капацитет за почитување на пропишаните супервизорски стандарди;

- утврдување дали во барањето постојат недоследности коишто не можат да бидат објаснети.

8. Гувернерот донесува решение за издавање дозвола за основање и работење на банка или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКА КОНТРОЛИРАНА ОД СТРАНА НА СТРАНСКА БАНКА И/ИЛИ ОД СТРАНСКО ЛИЦЕ СО УЧЕСТВО ВО СТРАНСКА БАНКА

9. Кон барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка контролирана од страна на странска банка и/или странско лице со учество во странска банка, освен документацијата предвидена во точка 2 и докуменатцијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, странската банка и/или странското лице се должни да ја достават и следната документација до Народната банка:

- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на странската банка и/или странското лице, од кој се гледа правниот облик и датумот на уписот;

- доказ дека странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество, е овластена за прибирање депозити и други повратни извори на средства во земјата во која е регистрирано нејзиното седиште;

- мислење од надлежниот орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, односно

на странската банка во која странското лице има учество, во врска со стекнувањето контрола во банка во Република Македонија;

- доказ дека надлежниот орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, односно на странската банка во која странското лице има учество, практикува соодветна супервизија на консолидирана основа, преку доставување податоци за регулативата, политиките и практиката во доменот на супервизијата на консолидирана основа.

10. Дополнителната документација што може да ја бара гувернерот согласно со Законот за банките, заради одлучување по барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка контролирана од страна на странска банка и/или странско лице со учество во странска банка, може да се однесува особено, но не исклучиво, на следните документи, податоци и информации:

- ревизорски извештаи на странската банка во која странското лице има учество за последните три години, изработени од страна на меѓународно друштво за ревизија;

- кратка историја за работењето и финансиските активности што ги врши странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество;

- податоци за линиите на известување коишто ќе се воспостават меѓу банката и органите на странската банка;

- постојни или планирани вложувања во други банки или финансиски институции во Република Македонија или во други земји од страна на странската банка или странското лице;

- ревидирани финансиски извештаи на други лица, членови на банкарска група, во која е член странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество и/или други лица коишто согласно со Законот за банките се сметаат за лица поврзани со странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество, чие работење може да има влијание врз работењето и/или ризиците на кои би била изложена банката што се основа;

- изјава потпишана од надлежен орган на странската банка или на странското лице, дека банката која се основа ќе ги почитува супервизорските стандарди пропишани со Законот за банките и дека ќе доставува податоци кои од неа ќе ги побара Народната банка заради вршење ефикасна супервизија на поединечна и на консолидирана основа;

- изјава од надлежниот орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество, дека е спремен да соработува со Народната банка од аспект на почитувањето на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија.

11. По барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка контролирана од странска банка или странско лице со учество во странска банка, гувернерот донесува решение за издавање привремена дозвола или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Гувернерот ќе го одбие барањето од ставот 1 од оваа точка доколку, преку оценката од точка 13 од оваа

одлука, утврди дека не се исполнети критериумите пропишани со Законот за банките.

12. За издавање дозвола за основање и работење, банката којашто се основа од странска банка или странско лице со учество во странска банка е должна да ги исполни условите наведени во привремената дозвола во рокот пропишан во Законот за банките, а за тоа до Народната банка ја доставува соодветната документација, предвидена во точка 5 од оваа одлука.

13. При одлучувањето дали се исполнети критериумите пропишани со Законот за банките, соодветно се применува оценката од точката 7 од оваа одлука, како и се врши:

- оценка на супервизорските прописи и практики на земјата од каде доаѓа странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество и дали ќе може да се оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја, од аспект на почитувањето на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија;

- анализа на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество од областа на финансиското известување и сметководство, спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот и слично, од аспект на тоа дали постои ризик со што може да биде загрозувана стабилноста, сигурноста и репутацијата на банката, односно нејзиното работење во согласност со прописите.

14. Врз основа на оценката од точката 13 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за основање и работење на банка или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

IV. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ НА БАНКА

15. Во смисла на оваа одлука, под статусни промени на банка се подразбираат:

15.1. Присоединувањето на банка или друго правно лице кон банка, со пренос на целокупниот имот и на обврските на лицето што се присоединува, без да се спроведе негова ликвидација, во замена за акции на банката која присоединува.

15.2. Спојувањето на две или повеќе банки или спојувањето на една или повеќе банки со други правни лица во една банка, при што сите банки и/или правни лица го губат правниот идентитет и се основа нова банка на која преминува целокупниот имот и обврските на банките и/или правните лица што се спојуваат, во замена за акции на новата банка.

15.3. Поделбата на банка преку:

- раздвојување со основање, со пренос на целокупниот имот и обврски на две или повеќе нови банки и/или нови правни лица, при што банката што се дели престанува без спроведување ликвидација;

- раздвојување со преземање, со пренос на целокупниот имот и обврски на две или повеќе постојни банки и/или постојни правни лица, при што банката што се дели престанува без спроведување ликвидација;

- издвојување со основање, со пренос на дел од имотот и од обврските на една или повеќе нови банки

и/или нови правни лица, при што банката што се дели не престанува;

- издвојување со преземање, со пренос на дел од имотот и од обврските на една или повеќе постојни банки и/или постојни правни лица, при што банката што се дели не престанува.

16. За статусни промени коишто се дел од планот за рехабилитација на банката којшто се спроведува при администрација на банката, не е потребна дозвола од гувернерот.

Документација што се приложува кон барањето за статусната промена „присоединување“

17. Кон барањето за издавање дозвола за статусната промена „присоединување“ до Народната банка се доставува:

17.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „присоединување“ (образец 1).

17.2. Одлука на Собранието на акционери на банката, односно на надлежните органи на правното лице коешто се присоединува и на банката којашто присоединува, за отпочнување постапка за присоединување.

17.3. Статут на банката којашто присоединува, доколку се врши измена на постојниот статут на банката, кој треба да ги содржи податоците предвидени во точка 5.2 од оваа одлука.

17.4. Спогодба за присоединување, склучена помеѓу надзорниот одбор на банката, односно органот на надзор на правното лице коешто се присоединува, и надзорниот одбор на банката којашто присоединува. Спогодбата треба соодветно да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

17.5. Стратегиски и оперативен план изработен од банката којашто присоединува, кој треба да содржи анализа на потребата од присоединување и проекции на финансиските извештаи за банката којашто присоединува, изработени согласно со потточка 2.3.6 од оваа одлука. Доколку има промени во организациската структура на банката којашто присоединува, се доставува новата организациска структура со податоци за делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности на секој организациски дел, како и бројот на вработени со нивната квалификациска структура.

17.6. Податоци за бројот и образованието на вработените коишто ќе бидат преземени од банката или правното лице што се присоединува, а за преземените вработени кои во банката којашто присоединува ќе имаат статус на лица со посебни права и одговорности, податоци и за нивната професионална историја.

17.7. Податоци од потточката 2.6 и точката 9 од оваа одлука за идентитетот на правните лица кои се присоединуваат. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

17.8. Биланс на банката којашто присоединува, од кој ќе може да се согледа износот на нејзините сопствени средства. Билансот на банката којашто присоединува се добива по консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски со банките, односно правните лица што се присоединуваат, ревидиран од страна на овластен ревизор.

17.9. Документацијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, доколку со присоединувањето настанат

промени во членовите на управниот или надзорниот одбор на банката која присоединува или во финансиските активности кои ќе ги врши банката која присоединува за кои, согласно со Законот за банките, е потребна согласност од гувернерот.

Документација што се приложува кон барањето за статусната промена „спојување“

18. Кон барањето за издавање дозвола за статусната промена „спојување“, до Народната банка се доставува:

18.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „спојување“ (образец 1).

18.2. Одлука на Собранието на акционери на банките и/или надлежните органи на правните лица кои се спојуваат за отпочнување на постапката за спојување.

18.3. Спогодба за спојување склучена помеѓу надзорните одбори на банките, односно органите на надзор на правните лица кои се спојуваат, која соодветно треба да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

18.4. Почетен биланс на новата банка од кој ќе може да се види износот на нејзиниот почетен капитал. Почетниот биланс се добива по консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките и/или правните лица кои се спојуваат и мора да биде ревидиран од страна на овластен ревизор.

18.5. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку за постигнување на потребниот износ на почетен капитал е потребна дополнителна уплата на парични средства.

18.6. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

Документација што се приложува кон барањето за статусната промена „поделба“

19. Кон барањето за издавање дозвола за статусната промена „поделба“, до Народната банка се доставува:

19.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „поделба“ (образец 1).

19.2. Одлука од Собранието на акционерите на банката што се дели, за отпочнување на постапката за поделба.

19.3. План за поделба, донесен од страна на надзорниот одбор на банката која се дели, кој треба соодветно да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

20. Во случаите на раздвојување со основање и издвојување со основање, покрај документацијата од точката 19 од оваа одлука, кон барањето за издавање дозвола за статусна промена се доставува и следнава документација:

20.1. Почетен биланс на новите банки од кој ќе може да се види износот на почетниот капитал. Почетниот биланс се добива по поделбата на побарувањата и обврските на банката која се дели и мора да биде ревидиран од страна на овластен ревизор.

20.2. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уп-

латени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку со поделбата на банката не е обезбеден потребниот износ на почетен капитал на новите банки.

20.3. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

21. Во случаите на раздвојување со преземање и издвојување со преземање, покрај документацијата од точка 19 од оваа одлука, кон барањето за издавање дозвола за статусна промена се доставува и следнава документација:

21.1. Статути на банката која се дели и на постојните банки, доколку се извршени измени во постојните статути, коишто треба да ги содржат податоците предвидени во потточка 5.2 од оваа одлука.

21.2. Стратегиски и оперативен план за економската оправданост на поделбата, кој треба да содржи анализа на потребата од поделба и проекции на финансиските извештаи, изработен за банката која се дели и за постојните банки, согласно со потточка 2.3.6 од оваа одлука. Исто така, се доставува и новата организациска структура со податоци за делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности, на секој организациски дел, како и бројот на вработени со нивната квалификациска структура.

21.3. Биланси на банката која се дели и на постојните банки, од кои ќе може да се види износот на сопствени средства на банката која се дели и на постојните банки. Билансите се добиваат по поделбата и/или консолидирањето на побарувањата и обврските на банката која се дели и на постојните банки и мора да бидат ревидирани од страна на овластен ревизор.

21.4. Податоци за бројот и образованието на вработените преземени од банката која се дели, а за преземените вработени, кои во постојните банки ќе имаат статус на лица со посебни права и одговорности, податоци и на нивната професионална историја.

21.5. Документацијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, доколку со поделбата настанат промени во членовите на управниот или надзорниот одбор на банката која се дели или на постојните банки или во финансиските активности кои ќе ги врши банката која се дели, односно постојните банки, за кои согласно со Законот за банките, е потребна согласност од гувернерот.

21.6. Податоци од потточката 2.6 и точката 9 од оваа одлука за идентитетот на акционерите со квалификувано учество во постојните банки, доколку со поделбата настанат промени во акционерската структура на постојните банки. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

22. По исклучок на точките 20 и 21 од оваа одлука, во случај на раздвојување со основање или со преземање на банка на две или повеќе правни лица кои не се банки, кон барањето за издавање дозвола за статусна промена, покрај документацијата од точката 19 од оваа одлука, се доставува и доказ дека банката која се дели извршила исплата на вкупниот износ на депозити или дека извршила пренос на сите депозити на друга банка во Република Македонија.

Издавање дозвола за статусна промена на банка

23. При одлучувањето се оценува дали новата банка, односно новите банки или постојните банки, ќе бидат организирани и способни да работат согласно со прописите и пропишаните супервизорски стандарди и дали ќе ги исполнуваат стандардите за корпоративно управување и управување со ризиците. Во оценката соодветно се применуваат критериумите дадени во точка 7 од оваа одлука, како и:

- дали се извршени сите подготовки за соодветно спроведување на статусната промена;

- дали оперативниот и стратегискиот план и билансот покажуваат дека банката, односно банките ќе работат сигурно и стабилно;

- дали со статусната промена нема да дојде до загрозување на солвентноста, ликвидноста и профитабилноста на банката, односно банките;

- дали се утврдени и дали ќе можат да бидат соодветно управувани потенцијалните ризици од статусната промена;

- дали е извршена потребната исплата или пренос на вкупниот износ на депозити;

- дали се утврдени точките каде што може да се јави судир на интереси и дали тие ќе бидат соодветно контролирани.

24. Врз основа на оценката од точката 23 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за статусни промени, без спроведување на постапката за издавање привремена дозвола, или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

25. Во случаите кога со статусната промена се формираат нови правни лица кои не се банки, а за чие основање и работење, согласно со постојните прописи е потребна дозвола, согласност или друг вид одобрение од надлежен орган во земјата, новите правни лица се должни да започнат посебна постапка за обезбедување на потребното одобрение.

V. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА И/ИЛИ ПРЕОБРАЗБА НА ШТЕДИЛНИЦА ВО БАНКА

Статусна промена на штедилница

26. Во смисла на оваа одлука, под статусна промена на штедилница се подразбира:

- присоединување на штедилница кон банка, со пренос на целокупниот имот и на обврските на штедилницата, без да се спроведе нејзина ликвидација, во замена за акции на банката која присоединува и

- спојување на две или повеќе штедилници заради формирање банка, при што сите штедилници го губат правниот идентитет и се основа нова банка на која преминува целокупниот имот и обврските на штедилниците коишто се спојуваат, во замена за акции на новата банка.

27. Кон барањето за издавање дозвола за присоединување на штедилница кон банка, соодветно се доставува документацијата од точка 17 од оваа одлука.

28. Кон барањето за издавање дозвола за статусна

промена спојување на две или повеќе штедилници заради формирање банка, до Народната банка се доставува:

28.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „спојување“ (образец 1).

28.2. Одлука на соборот на содружници, единствениот содружник или собранието на акционери на штедилниците кои се спојуваат за отпочнување на постапката за спојување заради формирање на банка.

28.3. Спогодба за спојување, склучена помеѓу органите на надзор или соборот на содружници, единствениот содружник или собранието на акционери на штедилниците, којашто соодветно треба да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

28.4. Почетен биланс на новата банка од кој ќе може да се види износот на нејзиниот почетен капитал. Почетниот биланс се добива по консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на штедилниците коишто се спојуваат и мора да биде ревидиран од страна на овластен ревизор.

28.5. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку за постигнување на потребниот износ на почетен капитал на новата банка е потребна дополнителна уплата на парични средства.

28.6. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество во новата банка), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

Преобразба на штедилница во банка

29. Доколку штедилницата што има намера да се преобрази во банка треба да ја промени формата од друштво со ограничена одговорност/друштво со ограничена одговорност - едно лице во акционерско друштво, должна е да ја спроведе оваа постапка пред поднесување на барањето за преобразба во банка.

30. Кон барањето за издавање дозвола за преобразба на штедилница во банка, до Народната банка се доставува:

30.1. Пополнето барање за издавање дозвола за преобразба на штедилница во банка (образец 1).

30.2. Одлука на собранието на акционери на штедилницата за нејзина преобразба во банка.

30.3. План за преобразба изготвен и потврден од страна на надлежниот орган на штедилницата која се преобразува, кој треба да ги содржи:

- името и седиштето на банката;
- намерите, целта и условите за преобразбата;
- начинот на претворање на износот на разликата во вредноста на акциите, датумот од кој акциите даваат право на учество во добивката и датумот од кој сметководствените операции на штедилницата која се преобразува ќе се сметаат како извршени од страна на банката;

- пресечен датум на преобразбата, односно датумот на гаснење на штедилницата која се преобразува и датумот од кој ќе почне да се изработуваат биланси на банката.

30.4. Извештај за работењето на штедилницата која се преобразува изготвен до денот на донесување одлука за преобразба и почетен биланс на новата банка, ревидиран од страна на овластен ревизор.

30.5. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку за постигнување на потребниот износ на почетен капитал на новата банка е потребна дополнителна уплата на парични средства.

30.6. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

31. Доколку при преобразбата на штедилница во банка, како акционер на новата банка се јави трето правно или физичко лице, за ова лице до Народната банка се доставува:

- изјава со која лицето под целосна морална, материјална и кривична одговорност ја потврдува својата намера да се вклучи во постапката за преобразба на штедилницата во банка (за акционер - физичко лице), односно одлука на соборот на содружници, единствениот содружник или собранието на акционери на акционерот - правно лице за вклучување во постапката за преобразба на штедилницата во банка,

- документација од потточката 2.6 од оваа одлука,

- изјава или друг сличен документ потпишан од надзорниот одбор на штедилницата што се преобразува од кој ќе може недвосмислено да се согледа неговата согласност за вклучување на новиот акционер во постапката за преобразба на штедилницата во банка,

- изјава или друг сличен документ со која лицето под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавува дека е запознаено и се согласува со целата документација доставена од штедилницата што се преобразува, кон барањето за издавање дозвола за преобразба во банка. За акционерот - правно лице, овој документ треба да е потпишан од органот на надзор или управување на правното лице,

- доказ дека лицето го уплатил потребниот износ на парични средства за учество во почетниот капитал на новата банка и/или за откуп на акциите од постојните акционери на штедилницата што се преобразува на привремената сметка кај носител на платниот промет.

32. При преобразбата на штедилница во банка, штедилниците можат да направат статусна промена спојување на две или повеќе штедилници заради формирање на банка.

33. При одлучувањето по барањето за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка се оценува дали новата банка ќе биде организирана и способна да работи согласно со прописите и пропишаните супервизорски стандарди и дали ќе ги исполнува стандар-

дите за корпоративно управување и управување со ризиците. За издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка, соодветно се применува оценката на критериумите од точките 7 и 23 од оваа одлука.

Доколку во спроведувањето на статусната промена и/или преобразбата на штедилница во банка се јави нов акционер, Народната банка оценува дали лицето може да биде акционер на новата банка, согласно со соодветните критериуми од точката 7 од оваа одлука.

29. Врз основа на оценката од точката 33 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка, без спроведување на постапката за издавање привремена дозвола, или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

VI. ФОРМА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

34. Кон барањата за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука, се доставуваат податоци за овластено лице за контакт со Народната банка (име и презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на електронска пошта) и доказ за платен надоместок согласно со тарифата на Народната банка за разгледување на барањата.

35. Документацијата која се доставува кон барањето за издавање на дозволи од точката 1 од оваа одлука треба да биде во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од овластеното лице или од соодветниот надлежен орган, да биде чиста, без дополнителни исправки и на македонски јазик. Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, заверен од овластен преведувач.

36. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука мора да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола. Сите одлуки коишто се дел од документацијата не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола, освен одлуките донесени од Собранието на акционери/Собирот на содружници коишто не смееат да бидат постари од една година пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола.

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое има намера да основа банка поинаку ја регулира материјата во врска со документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука, должно е да приложи соодветен документ или правно мислење од адвокат, со кој ќе може да се потврди разликата во регулативата.

37. Народната банка разгледува барање за издавање дозвола од точката 1 од оваа одлука со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со оваа Одлука, доку-

ментацијата која дополнително е побарана од гувернерот, како и соодветните документи, податоци и информации кои треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции во земјата и во странство за одлучување по барањето.

При разгледување на барањето, Народната банка може да ја користи и документацијата со која таа располага за соодветната банка, штедилница, правно или физичко лице.

38. По доставувањето на комплетната документација потребна за издавање дозвола од точката 1 од оваа одлука, банката којашто се основа, новата, односно новите банки, банката којашто присоединува и постојните банки се должни да дадат оглас во дневен весник, најмалку три дена последователно, којшто треба да содржи:

- име и седиште на банката која се основа, новата, односно новите банки, банката која присоединува, банката/штедилницата/правното лице што е присоединета/присоединето и постојните банки;

- висината на почетниот капитал;

- бројот на лицата коишто имаат намера да основаат банка, односно бројот на акционерите на новата, односно новите банки, банката која присоединува и постојните банки и

- финансиските активности кои ќе ги врши банката која се основа, новата, односно новите банки, банката која присоединува и постојните банки.

Банката која се основа, новата, односно новите банки, банката која присоединува и постојните банки се должни да ја известат Народната банка за објавениот оглас.

39. Подносителите на барањата за издавање дозвола од точката 1 од оваа одлука, се должни, веднаш по извршениот упис кај надлежната институција, да достават извод од извршената регистрација до Народната банка.

40. Лицата се должни да дадат одговор на секое од прашањата/барањата содржани во прашалниците.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

41. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

42. На постапките започнати пред влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите од оваа одлука.

43. На денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање дозволи на банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/07, 134/07 и 139/08).

О бр. 02-15/V-1/2013
10 мај 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

ОБРАЗЕЦ 1

**Барање за издавање дозвола за основање и работа
на банка¹**

1.	Предложено име на банката		
2.	Предложено седиште на банката (улица и број, град)		
3.	Предложен почетен капитал на банката		
4.	Вкупен број лица коишто имаат намера да основаат банка		
5.	Список на лицата коишто имаат намера да основаат банка	Име и презиме, односно назив на лицето коешто има намера да основа банка	Планирано учество во вкупниот број акции, односно во вкупниот број акции со право на глас
5.1	Домашни банки или други домашни финансиски институции		
5.2	Други домашни правни лица		
5.3	Домашни физички лица		
5.4	Странски банки или други странски финансиски институции		
5.5	Други странски правни лица		
5.6	Странски физички лица		
6.	Овластено лице за контакт со Народната банка		
6.1	Телефон и факс на овластеното лице		
6.2	Адреса на електронска пошта на овластеното лице		
6.3	Адреса и број на лична карта, односно пасош (за странско лице) на овластеното лице		

Место и датум

Потпис на подносителот/подносителите на барањето²

¹ Образецот се пополнува соодветно и при поднесување барање за основање и работење на банка контролирана од странска банка и/или странско лице со учество во странска банка, при поднесување барање за дозвола за статусни промени на банка и при поднесување на барање за статусни промени и/или преобразба на штедилница во банка.

² Барањето го потпишуваат физичките лица/овластените застапници на правните лица коишто имаат намера да основаат банка, односно овластените лица на банките, штедилниците и/или правните лица коишто поднесуваат барање за статусна промена на банка или статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка.

ОБРАЗЕЦ 2

Прашалник за правните лица коишто имаат намера да основаат банка³

1. Податоци за правното лице

1.1. Назив на правното лице

1.2. Седиште

1.3. Даночен број

1.4. Матичен број (или соодветен идентификациски број, во согласност со прописите на странската земја - за странско правно лице)

1.5. Телефон, адреса на електронска пошта и интернет-адреса (доколку правното лице има ваква адреса)

1.6. Основна дејност, согласно со националната класификација на дејности, или согласно со класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице).

2. Наведете ги лицата кои се членови на органите на управување и надзор на правното лице, со кратка биографија за нивното образование и досегашно работно искуство (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Име и презиме	Орган на надзор или управување	Стектото образование	Работно искуство (каде и кога)

3. Наведете ги лицата кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Име и презиме/назив	Адреса/седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас изразено во проценти

³ Го пополнува, поединечно, секое правно лице кое има намера да основа банка. Образецот се пополнува соодветно и од странската банка или странското правно лице со учество во странска банка кое има намера да контролира банка во Република Македонија, како и од правните лица коишто имаат намера да бидат акционери на нова банка која се формира со спојување, поделба (раздвојување со основање или издвојување со основање), преобразба на штедилница во банка или спојување штедилници заради формирање на банка.

4. Дали лицата од точката 3 од овој прашалник имаат свои претставници во органите на надзор или управување на правното лице? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и нивните претставници во органите на надзор или управување на правното лице кое има намера да основа банка.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот	Орган на надзор или управување

5. Наведете ги правните лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Назив и седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас на правното лице изразено во проценти	Проценета (пазарна) вредност на учеството*

* Во недостаток на проценета (пазарна) вредност на учеството, се зема книговодствената вредност на учеството.

6. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување на лицата од точката 5 од овој прашалник (табелата се пополнува за правните лица коишто имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице коешто има намера да основа банка во нивните органи на надзор или управување.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот на правното лице	Орган на надзор или управување

7. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување или на кој било друг начин остварува влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице во Република Македонија или во странство? Наведете ги правните лица, органите и лицата кои го претставуваат правното лице.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Име и презиме на претставникот на правното лице	Друг начин на остварување влијание

8. Дали на правното лице му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање на дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
9. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице (доколку е правно лице) му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање на дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
10. Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност? Ако била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
11. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
12. Дали лицето кое остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинитата содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
13. Дали над имотот на правното лице, или над имотот на лицето коешто остварува контрола во правното лице е отворена стечајна или ликвидациска постапка (доколку лицето коешто остварува контрола во правното лице е физичко лице, прашањето се одговара само доколку е применливо во земјата од каде доаѓа)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детаљно сите околности поврзани со оваа постапка.
14. Дали лице поврзано со правното лице е акционер или член на орган на надзор или управување на друга банка или финансиска институција? Доколку одговорот е потврден, наведете подетално:

Име и презиме/ назив и седиште на поврзаното лице	Име и седиште на банката/ финансиската институција	Учество изразено во проценти	Орган на надзор или управување	Останати важни податоци

15. Дали била отворена стечајна или ликвидациона постапка врз правните лица во кои правното лице остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете подетално.
16. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која правното лице, остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
17. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција контролирана од лицето коешто остварува контрола во правното лице или во кое ова лице имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
18. Дали правното лице, или лицето кое остварува контрола во правното лице, е поврзано со другите лица кои заедно со правното лице имаат намера да основаат банка? Наведете на кој начин.
19. Дали надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции вршел оценка на репутацијата и способноста на правното лице или на лицето кое остварува контрола во правното лице за стекнување квалификувано учество во капиталот на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали во посебни табели за правното лице и за лицето кое остварува контрола во правното лице.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/ дозвола	Причини поради кои согласноста не била добиеана (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

20. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции на правното лице му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на друга банка или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
21. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции на лицето коешто остварува контрола во правното лице, му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на банка или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на способноста на правното лице да биде акционер на банка и да обезбеди стабилно и сигурно работење на банката.
23. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење (задолжително го одговара надлежниот орган на правните лица коишто имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име и презиме на членот на органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да основа банка) како член на _____ (органот на надзор или управување на правното лице коешто има намера да основа банка) на _____ (назив на правното лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставува правното лице во рамките на барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка/барањето за издавање дозвола за статусни промени, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен сум за критериумите пропишани со Законот за банките кои треба да ги исполни _____ (назив на правното лице) за да стане акционер со квалификувано учество во банка.

в) Изјавувам дека правното лице ќе обезбеди почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставува сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на овластен член на надлежниот орган

ОБРАЗЕЦ 3

**Прашалник за физичките лица коишто имаат намера да
основаат банка⁴**

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнување на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/позиција

4. Дали некогаш Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.

⁴ Го пополнува, поединечно, секое физичко лице коешто има намера да основа банка. Образецот се пополнува соодветно и од странското физичко лице со учество во странска банка коешто има намера да контролира банка во Република Македонија, како и од физичките лица коишто имаат намера да бидат акционери на нова банка која се формира со спојување или поделба (раздвојување со основање или издвојување со основање) на банка, преобразба на штедилница во банка или спојување штедилници заради формирање на банка.

5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невината содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детаљно сите околности поврзани со оваа постапка.
7. Дали сте Вие, или лице поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во друго правно лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице во кое физичкото лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

8. Дали сте Вие, или лице поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

9. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точката 7 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување или начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Друг начин на влијание

10. Дали била отворена стечајна постапка врз правните лица во кои сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице.
11. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
12. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
13. Дали сте Вие, или лицето поврзано со вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност пomeѓу лицата од колона 1 и 2

14. Дали надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции вршел оценка на Вашата репутација и способност за стекнување учество во капиталот или за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/ дозвола	Причини зошто согласноста не е добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

15. Дали надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

16. Дали сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

17. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност да бидете акционер на банка и да обезбедите стабилно и сигурно работење на банката.

18. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење (задолжително го одговараат физичките лица кои имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите што ги содржи во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам во рамките на барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка/барањето за издавање дозвола за статусни промени, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да станам акционер со квалификувано учество во банка.

в) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

ОБРАЗЕЦ 4

Прашалник за лицата со посебни права и одговорности⁵

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција

3.2. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации

⁵ Го пополнува секое лице со посебни права и одговорности, со исклучок на предложените членови на управниот и надзорниот одбор.

Професионално тело или слична организација	Датум на стекнување на членството

3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција којашто ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и одговорности (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор) била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу Вашите активности надлежности и одговорности во тоа правно лице.
7. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
8. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
9. Дали сте лице поврзано со другите лица со посебни права и одговорности на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете со кои лица и на кој начин сте поврзани.

10. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

11. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на вашата репутација при барање согласност за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)

12. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

13. Дали некогаш сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

14. Кои се, според Вас, позитивните страни на банката во која сте предложени да бидете лице со посебни права и одговорности? Како ќе ги искористите овие предности за зајакнување на стабилноста и сигурноста на банката?

15. Кои се, според Вас, слабите страни на банката во која сте предложени да бидете лице со посебни права и одговорности? Како ќе ги отстраните овие слабости?
16. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност за станување лице со посебни права и одговорности на банка и за обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам како предложено лице со посебни права и одговорности на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам лице со посебни права и одговорности на банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

1539.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 57 став 2 и став 3 и член 59 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат:

- видот на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање претходна согласност за измена и/или дополнување на статут на банка;

- видот на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање претходна согласност за отпочнување со вршење на активност од членот 7 став 1 точки 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 од Законот за банките;

- документите, податоците и информациите за издавање претходна согласност за именување член на надзорен одбор, начинот на нивното доставување, како и начинот и постапката за нивното оценување;

- документите, податоците и информациите за издавање претходна согласност за именување член на управен одбор, начинот на нивното доставување, како и начинот и постапката за нивното оценување;

- видот на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање претходна согласност за основање подружница, филијала или претставништво на банка во странство или за стекнување капитални делови во банка;

- видот на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање претходна согласност за основање или стекнување капитален дел во небанкарска финансиска институција или во нефинансиска институција, директно или индиректно, кој изнесува над 10% од сопствените средства на банката;

- видот на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање претходна согласност за отворање претставништво на странска банка;

- видот на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање претходна согласност за промена на име и седиште на банка;

- документите, податоците и информациите за издавање претходна согласност за стекнување акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас, начинот на нивното доставување, како и начинот и постапката за нивното оценување.

II. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТ НА БАНКА

2. Кон барањето за издавање согласност за измена и/или дополнување на статут на банка, банката доставува:

- одлука на собранието на банката за измена и/или дополнување на статутот, којашто ќе стапи во сила по издавањето согласност од гувернерот на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: гувернерот) или предлог-одлука на надзорниот одбор за измена и/или дополнување на статутот, којашто ќе стапи во сила по усвојувањето на измената и/или дополнувањето на статутот од страна на собранието на банката и по издавањето согласност од гувернерот;

- предлог-текст на измената и/или дополнувањето на статутот на банката;

- образложение на потребата за измената и/или дополнувањето на статутот на банката;

- пречистен текст на статутот во кој ќе бидат означени измените и/или дополнувањата за кои се бара согласност.

3. При одлучувањето по барањето од точката 2 од оваа одлука, се оценува дали предложената измена и/или дополнување на статутот е во согласност со законските прописи и пропишаните супервизорски стандарди.

4. Врз основа на оценката од точката 3 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност за измена и/или дополнување на статутот на банката или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

III. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТА ОД ЧЛЕНОТ 7 СТАВ 1 ТОЧКИ 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 И 23 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

5. Кон барањето за издавање согласност за отпочнување со вршење на активност од членот 7 став 1 точки 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 од Законот за банките (во понатамошниот текст: нова финансиска активност), банката доставува:

5.1. Елаборат за оправданоста за отпочнување со вршење нова финансиска активност, во кој треба да бидат разработени причините, целите и очекуваните финансиски резултати.

5.2. Назив на организацискиот дел кој ќе биде носител на новата финансиска активност и неговата поставеност во рамките на организациската структура на банката.

5.3. Податоци за бројот и образованието на лицата кои ќе бидат вклучени во извршувањето на новата финансиска активност, како и идентитетот, образованието и искуството на лицата со посебни права и одговорности, во чија надлежност ќе биде вршењето на новата финансиска активност (образец 5).

5.4. Податоци за информативниот систем и техничката опременост на банката кои ќе се користат при вршењето на новата финансиска активност, при што:

- документацијата за информативниот систем треба да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на информативниот систем и за обезбедување непрекинато-ост во работењето, согласно со Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката. Доколку е предвидено функционирањето на новата финансиска активност да зависи од користење услуги од надворешни лица (друштво за помошни банкарски услуги), се доставуваат соодветни податоци за примената на стандардите за сигурност на информативниот систем и за обезбедување непрекинато-ост во работењето од страна на тие лица;

- документацијата за техничката опременост треба да содржи податоци за деловниот простор каде што ќе работи банката (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на неговото опремување за пуштање во употреба) и за техничката опрема, кои ќе се користат при вршењето на новата финансиска активност. Банката треба да достави документација за основните карактеристики на серверите, комуникациското поврзување и базите на податоци кои ќе се користат при вршењето на новата финансиска активност, како и за начинот на функционирање на главните компоненти на информативниот систем и на апликативните решенија.

5.5. Предлог-политики и интерни акти за вршење на новата финансиска активност, како и процедури за системот на внатрешна контрола, активностите на вна-

трешната ревизија во рамките на организацискиот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност и процедури за соодветно вклучување на новата финансиска активност во процесот на спречување перење пари и финансирање на тероризмот.

5.6. Проекција на приходите и расходите поврзани со вршењето на новата финансиска активност, за наредните три години. Проекциите треба да содржат коментар за секоја одделна категорија на приход и расход, како и основните претпоставки врз кои се темелат тие.

5.7. Доказ за добиена дозвола или согласност од надлежна институција или за добиено мислење од надлежен орган, доколку таква дозвола, согласност или мислење се предвидени со друг закон.

6. Кон барањето за издавање согласност за издавање електронски пари, покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката доставува и:

- план за внатрешна ревизија на таа активност, најмалку за првите две години од нејзиното вршење;
- други податоци и информации согласно со Одлуката за условите и начинот на работа на друштвото за издавање електронски пари.

7. Кон барањето за издавање согласност за вршење платен промет во земјата и платен промет со странство, вклучувајќи и купопродажба на девизи (во понатамошниот текст: платен промет со странство), покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката доставува:

- податоци за лицето со посебни права и одговорности кое ќе биде надлежно за вршење на платниот промет во земјата, односно за платниот промет со странство, коешто треба да има најмалку петгодишно искуство во банкарското работење, од кои најмалку три години во платниот промет во земјата, односно во платниот промет со странство (образец 5);
- тарифи за услугите во платниот промет;
- план за внатрешна ревизија на таа активност, најмалку за првите две години од нејзиното вршење.

Политиките и интерните акти од потточката 5.5 од оваа одлука за вршење платен промет во земјата треба да содржат најмалку:

- процедура за начинот на извршување на внатрешниот платен промет и меѓубанкарскиот платен промет;
- процедура за отварање на сметки на депонентите за вршење на платен промет во земјата;
- термински план за работа со учесниците во платниот промет;
- начин на комуницирање со учесниците во платниот промет.

Кон барањето за издавање согласност за вршење платен промет со странство, покрај документацијата од ставот 1 од оваа точка и точката 5 од оваа одлука, банката доставува и доказ за отпочната процедура за приклучување на СВИФТ (S.W.I.F.T).

8. Кон барањето за издавање согласност за брз трансфер на пари, покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката ја доставува и документацијата пропишана од страна на Народната банка за издавање согласност за вршење брз трансфер на пари.

9. Кон барањето за издавање согласност за тргување со девизни средства (што вклучува и тргување со благородни метали), тргување со хартии од вредност и тргување со финансиски деривати, покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката доставува и:

9.1. Стратегија за инвестирање којашто најмалку содржи: опис на видовите инструменти со кои ќе се тргува, нивото на прифатлив ризик, обемот на планирано тргување со секој инструмент, начинот на вршење стрес-тестирање, како и дефинирање на системот на лимити на изложеност и/или лимити на дозволени загуби за:

- секој одделен ризик на кој ќе биде изложена банката со вршењето на новата финансиска активност;
- секој одделен организациски дел кој ќе биде вклучен во вршењето на новата финансиска активност;
- секој одделен инструмент (хартија од вредност, финансиски дериват) со кој ќе тргува банката;
- секое лице кое ќе врши тргување во име и за сметка на банката.

9.2. Процедури за процесот на одлучување и одговорностите на одделните лица вклучени во тој процес, вклучувајќи и процедури за начинот на одлучување во случај на надминување на утврдените лимити.

9.3. Податоци за начинот на функционално разграничување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност и останатите делови на банката, од аспект на заштитата на доверливоста на податоците и избегнувањето судир на интереси.

9.4. Податоци за разграничувањето на функцијата на примање и спроведување на налозите за тргување (англ. front office) од функцијата на склучување на налозите за тргување (англ. back office), како и за разграничувањето на линиите на известување до органите надлежни за управување, поврзани со овие две одделни функции.

9.5. План за внатрешна ревизија на новата финансиска активност, најмалку за првите две години од нејзиното вршење.

Кон барањето за издавање согласност за тргување со девизни средства, (што вклучува и тргување со благородни метали), тргување со хартии од вредност и тргување со финансиски деривати во странство, банката доставува и:

- сертификат за работа на финансиските пазари за вработените кои ќе ја вршат новата финансиска активност, и тоа најмалку АЦИ сертификат за тргување (ACI Dealing Certificate) наменет за вработените во делот за прием и спроведување на налозите и АЦИ сертификат за порамнување (ACI Settlement Certificate) наменет за вработените во делот за склучување на налозите за тргување;
- доказ за поседување унифициран електронски систем за пристап до информациите на пазарот на пари, хартии од вредност и девизниот пазар во Република Македонија. Народната банка го организира унифицирањето на електронскиот систем за пристап до информациите на пазарот на пари, хартии од вредност и девизниот пазар во Република Македонија;
- доказ за отпочната процедура за приклучување на СВИФТ, доколку банката врши тргување со девизни средства (што вклучува и тргување со благородни метали), тргување со хартии од вредност и тргување со финансиски деривати во странство.

10. Кон барањето за издавање согласност за управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти, покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката доставува и:

- податоци за начинот на функционално разграничување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност и останатите делови на банката, од аспект на заштитата на доверливоста на податоците и избегнувањето судир на интереси;
- пример на стандардизиран договор за управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти кој ги содржи сите права и одговорности на договорните страни, вклучувајќи го и начинот на покривање штета настаната по вина на банката;
- сертификат за инвестициски советник за вработените кои ќе ја вршат новата финансиска активност;
- доказ за поседување електронски систем за пристап до информациите на финансиските пазари и тоа: „Ројтерс“ (Reuters), „Блумберг“ (Bloomberg) или „Тенфор“ (Tenfore);

- доказ за отпочната процедура за приклучување на СВИФТ, доколку банката при вршењето на активност, управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти, врши тргување во странство.

11. Кон барањето за издавање согласност за давање услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови, покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката доставува и:

- доказ за отпочната процедура за приклучување на СВИФТ;

- податоци за начинот на функционално разграничување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност и останатите делови на банката, од аспект на заштитата на доверливоста на податоците и избегнувањето судир на интереси, особено во поглед на разграничувањето со организациските делови кои вршат тргување со хартии од вредност и управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;

- пример на стандардизан договор за давање услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови, во кој ќе се содржат сите права и одговорности на договорните страни, вклучувајќи го и начинот на покривање на штетата настаната по вина на банката;

- податоци за разграничувањето на линиите на известување до надлежните органи на управување со другите организациски делови, особено во поглед на разграничувањето на линиите на известување со организациските делови кои вршат тргување со хартии од вредност и управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти.

12. Кон барањето за издавање согласност за вршење купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност, покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, банката доставува и:

12.1. Стратегија за купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност којашто најмалку содржи: опис на услугите кои ќе ги нуди банката, поврзани со новата финансиска активност, нивото на прифатлив ризик, обемот на планираната купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност, начинот на вршење стрес-тестирање, како и дефинирање на системот на лимити на изложеност и/или лимити на дозволени загуби за:

- секој одделен ризик на кој ќе биде изложена банката со вршењето на новата финансиска активност;

- секој одделен организациски дел кој ќе биде вклучен во вршењето на новата финансиска активност.

12.2. Процедури за процесот на одлучување и одговорностите на одделните лица вклучени во тој процес, вклучувајќи и процедури за начинот на одлучување во случај на надминување на утврдените лимити.

12.3. Податоци за начинот на функционално разграничување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност и останатите делови на банката, од аспект на заштитата на доверливоста на податоците и избегнувањето судир на интереси.

12.4. План за внатрешна ревизија на новата финансиска активност, најмалку за првите две години од нејзиното вршење.

13. При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за отпочнување со вршење нова финансиска активност, Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) оценува дали банката ќе биде организирана и способна да работи согласно со законските прописи и пропишаните супервизорски стандарди, при што треба да се имаат предвид најмалку следните критериуми:

- банката го поседува пропишаното ниво на сопствени средства потребно за вршење на новата финансиска активност;

- постои економска оправданост за отпочнување со вршење на новата финансиска активност;

- банката има соодветна структура на вработени за ефикасно и успешно вршење на новата финансиска активност. Соодветноста на структурата на вработените се оценува преку потребниот број вработени за вршење на новата финансиска активност, нивните квалификации, како и преку соодветноста на квалификациите на лицата со посебни права и одговорности кои ќе бидат одговорни за вршење на новата финансиска активност. Потребниот број вработени е оној број кој дава сигурност дека банката редовно и нормално ќе го извршува планираниот обем на новата финансиска активност. Соодветноста на квалификациите на вработените и на лицата со посебни права и одговорности подразбира поседување на потребното знаење, стручност и искуство за вршење на соодветните задачи поврзани со новата финансиска активност;

- ќе постои функционално разграничување помеѓу вршењето на новата финансиска активност и останатите активности на банката, како и разграничување помеѓу линиите за известување до органите надлежни за управување;

- ќе биде обезбедена двојна контрола во вршењето на новата финансиска активност, односно нема да биде можно едно лице да ги изврши сите фази на една трансакција, вклучувајќи го и нејзиното сметководствено евидентирање (ова е особено значајно при тргувањето со девизни средства, тргувањето со хартии од вредност, тргувањето со финансиски деривати, управувањето со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти, давањето услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови и купопродажбата, гарантирањето или пласманот на емисија на хартии од вредност);

- банката има соодветен информативен систем и техничка опременост за успешно и сигурно извршување на новата финансиска активност. Информативниот систем се смета за соодветен доколку ги исполнува стандардите пропишани во Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката, обезбедува континуитет во работењето и ги исполнува критериумите утврдени во оваа одлука потребни за вршење на новата финансиска активност, со што овозможува постојана и сигурна поддршка на новата финансиска активност на банката и дава основа за навремено и точно известување на лицата со посебни права и одговорности и на Народната банка. Банката треба да поседува соодветен деловен простор и техничка опрема кои ќе овозможат сигурно и непречено вршење на новата финансиска активност;

- новата финансиска активност ќе биде соодветно вклучена во системот на внатрешна контрола, во внатрешната ревизија и во системот за спречување перење пари и финансирање на тероризмот;

- соодветност на воспоставените политики и процедури за вршење на новата финансиска активност, особено од аспект на можноста за соодветно управување со ризиците на кои ќе биде изложена банката како резултат на новата финансиска активност;

- ќе биде јасно дефинирана улогата на лицата со посебни права и одговорности кои ќе бидат надлежни за донесување одлуки и следење на вршењето на новата финансиска активност;

- банката има капацитет за управување со ризиците на кои ќе биде изложена при вршењето на новата финансиска активност;

- во барањето не постојат недоследности кои не можат да бидат објаснети.

При оценката од ставот 1 од оваа точка, се зема предвид и степенот на усогласеност на банката со прописите кои го регулираат работењето на банките во Република Македонија и степенот на почитување на мерките изречени од страна на Народната банка.

14. Врз основа на оценката од точката 13 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност за отпочнување со вршење на новата финансиска активност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

15. Доколку, при одлучувањето, се утврди дека е потребна повисока стапка на адекватност на капиталот заради природата, видот и обемот на активностите што ги врши банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности, вклучувајќи ја и новата финансиска активност, гувернерот може да донесе решение за издавање согласност за вршење на новата финансиска активност и во исто време да побара од банката да го постигне потребното ниво на адекватност на капиталот во точно определен временски период.

Банката ќе може да почне да ја врши новата финансиска активност само доколку ја достигне потребната стапка на адекватност на капиталот во рокот утврден во ставот 1 од оваа точка.

Во случаите кога гувернерот ќе оцени дека не се исполнети условите за издавање согласност за вршење на новата финансиска активност или ако на банката и е одземена согласноста за вршење на финансиската активност, банката може да поднесе ново барање за издавање согласност само по истекот на рокот од една година од денот на одбивањето на барањето, односно од денот на повлекување на согласноста.

IV. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР

16. Кон барањето за издавање согласност за именување член на надзорен одбор на банка, банката доставува:

16.1. Одлука на собранието на банката за именување на предложениот член на надзорен одбор, која ќе стапи во сила по издавањето согласност од гувернерот. Во одлуката се наведува времетраењето на мандатот за кој се именува предложениот член, имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и статутот на банката, кои се однесуваат на времетраење на мандатот на членовите на надзорен одбор.

16.2. Податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) на предложениот член на надзорен одбор, преземени од личната карта, односно копија од пасошот на предложениот член на надзорен одбор (странско физичко лице). Во прилог кон податоците за предложениот член преземени од личната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од овластено лице (нотар).

16.3. Уверение за завршено високо образование на предложениот член на надзорен одбор.

16.4. Пополнет прашалник за член на надзорен одбор на банка (образец 1). Потписот на предложеното лице за член на надзорен одбор, кое го пополнило прашалникот, треба да биде заверен кај овластено лице (нотар). Предложеното лице е должно да даде одговор на секое од прашањата содржани во прашалникот.

16.5. Потврда од надлежен суд или друга надлежна институција дека против предложеното лице за член на надзорен одбор нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

16.6. Образложение од предложеното лице за член на надзорен одбор за начинот на кој неговото стекнато искуство ќе придонесе за успешно извршување на задачите како член на надзорниот одбор на банката. Лицето предложено за член на надзорен одбор треба да ги има предвид одговорностите и надлежностите на членовите на надзорен одбор на банка, стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите и специфичностите на нивните активности.

16.7. Податоци од Централниот регистар за правните лица во кои предложеното лице е управител, член на орган на управување или надзор. Податоците треба да се со датум не постар од еден месец пред датумот на поднесување на барањето за издавање согласност до Народната банка.

16.8. Копија од актот, доколку таков е издаден, на надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции со кој на предложеното лице за член на надзорен одбор му била издадена согласност за член на орган на банка или финансиска институција.

16.9. Потврда од банката која го поднесува барањето дека предложениот член не е нето-должник на банката.

16.10. Потврда од банката дека лицето кое е предложено за независен член на надзорниот одбор и физичките лица поврзани со него:

- не се вработени или не се лица со посебни права и одговорности во банката;
- не се акционери со квалификувано учество во банката;

- не работат, односно во последните три години не работеле во друштво за ревизија кое во тој период вршело ревизија на работењето на банката;

- во последните три години пред датумот на поднесување на барањето, немале материјален интерес или деловен однос со банката во вредност која просечно годишно надминува 3 милиони денари.

16.11. Народната банка по службена должност од надлежниот суд обезбедува известување за (не)осудуваност на предложениот член во смисла на членот 83 став 2 точка 2-а од Законот за банките. Доколку лицето кое е предложено за член на надзорен одбор е странско лице, должно е самото да обезбеди вакво известување од надлежните институции во странската земја.

16.12. Друга документација која Народната банка може да ја побара при процесот на одлучување дали предложеното лице ги исполнува критериумите за член на надзорен одбор на банка, пропишани со Законот за банките.

17. Кон барањето за издавање согласност за повторно именување член на надзорниот одбор на банката (реизбор), банката ја доставува документацијата од потточките 16.1 (одлука за повторно именување), 16.2 (доколку е истечена важноста на претходно доставените документи или настанала промена во однос на податоците), 16.4, 16.5, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 (за независните членови) и 16.11 (за странско физичко лице) од оваа одлука, како и:

- записниците од состаноците на надзорниот одбор одржани за период од најмалку една година пред поднесување на барањето;

- сите годишни оценки на сопствената работа на предложеното лице за член на надзорен одбор, извршени согласно со членот 89 став 4 од Законот за банките, за целиот период додека бил член на надзорниот одбор на банката;

- потврда од банката дека за предложеното лице за член на надзорен одбор и лицата поврзани со него кои користат кредити или други облици на изложеност или имаат депозити во банката, не се применуваат поповолни услови од оние кои важат за другите клиенти на банката при еднакво ниво на ризик;

- друга документација која Народната банка може да ја побара при процесот на одлучување дали предложеното лице ги исполнува критериумите за член на надзорен одбор на банка, пропишани со Законот за банките.

18. Со предложеното лице за член на надзорен одбор на банка може да се спроведе интервју заради оценка на неговите познавања на прописите од областа на банкарството и/или финансиите, познавање на банката

во која е предложено за член на надзорниот одбор, неговото разбирање за одговорностите и надлежностите на надзорниот одбор и неговото искуство.

19. При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за член на надзорен одбор, врз основа на доставената документација од точката 16 од оваа одлука и спроведеното интервју, Народната банка оценува дали предложеното лице за член на надзорен одбор ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките, односно дали поседува високо образование, познавање на областа на банкарството и/или финансиите и дали има соодветно искуство и репутација со кои ќе обезбеди сигурно и стабилно работење на банката.

Познавањето на прописите од областа на банкарството и/или финансиите подразбира познавање на Законот за банките, подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, како и останатите банкарски и финансиски прописи и практика која е значајна за работењето на банките, вклучувајќи и познавања за банката во која лицето е предложено за член на надзорниот одбор, од аспект на работењето и управувањето со банката. Исполнувањето на овој критериум се потврдува врз основа на претходното искуство на кандидатот и/или врз основа на интервју со кандидатот. Доколку на интервјуто предложениот кандидат не покаже основни познавања на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и/или познавања за банката, ќе се смета дека не го исполнува овој критериум.

Предложеното лице за член на надзорниот одбор ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е чист, компетентен, работлив и дава сигурност дека со своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на банката и нема да го наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во деловно работење или активности кои значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде работело или работи и на интересите на неговите доверители.

Доколку предложеното лице за член на надзорен одбор претходно било член на орган на банката или на некоја друга банка се оценува дали од страна на лицето имало непочитување на одредбите од Законот за банките и прописите донесени врз основа на тој закон и/или непостапување по мерките изречени од гувернерот, со што биле или се загрозени стабилноста и сигурноста на банката, другата банка или нивните депоненти. Преку доставената докуменација и документацијата со која располага Народната банка, се оценува неговото присуство, учество и придонес во работата на надзорниот одбор.

Доколку предложеното лице за член на надзорниот одбор е странско лице со искуство како член на органи на финансиски институции, соодветни податоци за утврдување на неговото искуство и репутација можат да се побараат од супервизорскиот орган на земјата од каде што доаѓа.

20. Врз основа на оценката извршена согласно со точката 19 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност за именување член на надзорен одбор или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Народната банка може да издаде согласност за предложеното лице за член на надзорен одбор на банка со краток рок од рокот назначен во барањето, доколку оцени дека е потребно.

По издавањето на согласноста за именување на предложеното лице за член на надзорен одбор на банката, банката е должна да достави решение до Народната банка за извршен упис на лицето во Централниот регистар на Република Македонија. Решението се доставува во рок од пет дена по извршениот упис.

V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР

21. Кон барањето за издавање согласност за именување член на управен одбор на банка, банката доставува:

21.1. Одлука на надзорниот одбор на банката за именување на предложениот член на управен одбор, која ќе стапи во сила по издавањето согласност од гувернерот. Во одлуката се наведува мандатот за кој се именува предложениот член, имајќи ги предвид одредбите од статутот на банката кои се однесуваат на траење на мандатот на членовите на управниот одбор. Кон одлуката треба да се достави и образложение од надзорниот одбор за причините за именување на лицето предложено за член на управниот одбор на банката, како и образложение на придобивките за банката од неговото именување.

21.2. Податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) на предложениот член на управен одбор, преземени од личната карта, односно копија од пасошот на предложениот член на управен одбор (странско физичко лице). Во прилог кон податоците за предложениот член преземени од личната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од страна на овластено лице (нотар).

21.3. Уверение за завршено високо образование на предложениот член на управен одбор.

21.4. Пополнет прашалник за член на управен одбор на банка (образец 2). Потписот на предложеното лице за член на управен одбор кое го пополнило прашалникот треба да биде заверен кај овластено лице (нотар). Предложеното лице за член на управен одбор е должно да даде одговор на секое од прашањата/барањата содржани во прашалникот.

21.5. Доказ за најмалку шестгодишно работно искуство од областа на финансиите или банкарството или тригодишно работно искуство како лице со посебни права и одговорности во банка со активности соодветни на банката во која се именува предложеното лице за член на управен одбор. Како доказ за исполнување на овој услов се доставува потврда од правните лица во кои го стекнал потребното искуство за член на управен одбор во банка.

21.6. Програма за работа на предложеното лице за член на управен одбор, одобрена од надзорниот одбор на банката, за периодот на неговиот мандат. Програмата треба да ги содржи најмалку следниве работи:

- опис на состојбата во која се наоѓа банката во која лицето е предложено за член на управен одбор, вклучувајќи и опис на местото и улогата на таа банка на пазарот;

- опис на планираните активности во областите од работењето на банката кои ќе бидат во надлежност на предложеното лице за член на управен одбор, согласно со интерните акти на банката, во периодот на неговиот мандат.

21.7. Важечка потврда за престој и важечка дозвола за работа во Република Македонија (за странско физичко лице). Банката е должна да достави нова потврда за престој и дозвола за работа до Народната банка во рок од петнаесет дена од истекот на важноста на потврдата за престој и дозволата за работа, доколку важноста на кој било од овие два документа истече во периодот за кој лицето е предложено за член на управен одбор има добиено согласност од гувернерот.

21.8. Потврда од надлежен суд или друга надлежна институција дека против предложеното лице за член на управен одбор нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

21.9. Препораки од најмалку две лица со искуство од областа на банкарството и/или финансиите, од кои едното лице не е лице со посебни права и одговорности во банката во која лицето се именува за член на управниот одбор, ниту е лице поврзано со банката.

21.10. Образложение од лицето предложено за член на управен одбор за начинот на кој неговото стекнато искуство ќе придонесе за успешно извршување на задачите како член на управниот одбор на банката. Лицето предложено за член на управен одбор треба да ги има предвид одговорностите и надлежностите на членовите на управен одбор на банка, стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите и специфичностите на нивните активности.

21.11. Податоци од Централниот регистар за правните лица во кои предложеното лице е управител, член на орган на управување или надзор. Податоците треба да се со датум не постар од еден месец пред датумот на поднесување на барањето за издавање согласност до Народната банка.

21.12. Изјава од предложеното лице кое е управител или член на орган на управување во друго правно лице, дека таквата функција ќе му престане веднаш по издавањето на согласноста од страна на Народната банка за негово именување за член на управниот одбор на банката.

21.13. Изјава од предложеното лице за престанок на работниот однос во друго правно лице веднаш по издавањето на согласноста од страна на Народната банка за негово именување за член на управниот одбор на банката или друг сличен документ од кој ќе може да се потврди исполнувањето на критериумот дека лицето коешто е предложено за член на управниот одбор ќе биде во постојан работен однос во банката.

21.14. Копија од актот, доколку таков е издаден, на надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции со кој на предложеното лице за член на управен одбор му била издадена согласност за член на орган на банка или финансиска институција.

21.15. Народната банка по службена должност од надлежниот суд обезбедува потврда за (не)осудуваност на предложениот член во смисла на членот 83 став 2 точка 2-а од Законот за банките. Доколку лицето кое е предложено за член на управен одбор е странско лице, должно е самото да обезбеди вакво известување од надлежните институции во странската земја.

21.16. Друга документација којашто Народната банка ќе ја побара во процесот на одлучување.

22. Најмалку едно од предложените лица за членови на управниот одбор на банка е должно да достави потврда од надлежна институција за познавање на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и доказ дека има постојано живеалиште во Република Македонија.

23. Кон барањето за издавање согласност за повторно именување на член на управниот одбор на банката (реизбор), банката ја доставува документацијата од потточките 21.1 (одлука за повторно именување), 21.2 (доколку е истечена важноста на претходно доставените документи или настанала промена во однос на податоците), 21.4, 21.6, 21.7, 21.8, 21.11, 21.13, 21.14 (доколку предложениот член на управен одбор бил член на надзорен одбор на подредено лице на банката и бил предмет на оценка на друг орган на супервизија) и 21.15 (за странско физичко лице), како и:

- потврда од банката дека за предложеното лице за член на управен одбор и со него поврзаните лица кои користат кредити или други облици на изложеност или имаат депозити во банката, не се применуваат поповолни услови од оние кои важат за другите клиенти на банката при еднакво ниво на ризик;

- друга документација којашто ќе ја побара Народната банка во процесот на одлучување.

24. Со предложеното лице за член на управен одбор на банка може да се спроведе интервју, заради оценка на неговите познавања на прописите од областа на банкарството и/или финансиите, познавањето на банката во која е предложен за член на управен одбор, неговото разбирање за одговорностите и надлежностите на управниот одбор и стекнатото искуство во областа на банкарството или финансиите.

25. При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за член на управен одбор, врз основа на доставената документација од точката 21 од оваа одлука и спроведеното интервју, Народната банка оценува дали предложениот член на управен одбор ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките, односно дали поседува високо образование, познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и дали има соодветно искуство и репутација со кои ќе обезбеди сигурно и стабилно работење на банката.

Познавањето на прописите од областа на банкарството и/или финансиите подразбира познавање на Законот за банките, подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, како и останатата банкарска и финансиска регулатива и практика која е од значење за работењето на банките, вклучувајќи и познавања за банката во која лицето е предложено за член на управен одбор, од аспект на обезбедување услови за нејзино работење во согласност со прописите, како и карактеристиките и движењата во банкарскиот систем во Република Македонија. Исполнувањето на овој критериум се потврдува врз основа на претходното искуство на кандидатот и/или врз основа на интервју со кандидатот. Доколку на интервјуто предложениот кандидат не покаже основни познавања на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и/или состојбата во банката, ќе се смета дека не го исполнува овој критериум.

Поседување соодветно искуство кое се оценува најмалку преку:

- успешно шестгодишно работно искуство од областа на финансиите или банкарството;

- успешно тригодишно работно искуство како лице со посебни права и одговорности во банка со активности соодветни на банката во која се именува предложениот член.

Предложениот член на управниот одбор ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е чесен, компетентен, работлив и дава сигурност дека со своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на банката и нема да го наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за неговата претходна вклученост во деловно работење или активности кои значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде работело и на интересите на неговите доверители.

Доколку предложеното лице за член на управен одбор претходно било член на орган на банката или некоја друга банка се оценува дали од страна на лицето имало непочитување на одредбите од Законот за банките и прописите донесени врз основа на тој закон и/или непостапување по мерките изречени од гувернерот, со што биле или се загрозувани стабилноста и сигурноста на банката или нејзините депоненти.

Доколку предложеното лице за член на управен одбор е странско лице со искуство како член на органи на финансиски институции, соодветни податоци за утврдување на неговото искуство и репутација можат да се побараат од супервизорскиот орган на земјата од каде доаѓа.

26. Врз основа на оценката од точката 25 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност за член на управен одбор или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

27. Народната банка може да издаде согласност за предложеното лице за член на управен одбор на банката со пократок рок од рокот назначен во барањето, доколку оцени дека е потребно.

28. По издавањето на согласноста за именување на предложеното лице за член на управен одбор на банката, банката доставува:

- решение за извршен упис на лицето во Централниот регистар на Република Македонија. Решението се доставува во рок од пет дена по извршениот упис;

- доказ дека лицето повеќе не е управител или член на орган на управување на друго правно лице, доколку пред издавањето на согласноста лицето извршувало таква функција. Доказот се доставува во рок од пет дена од уписот на членот на управниот одбор во Централниот регистар на Република Македонија.

- доказ дека лицето засновало постојан работен однос во банката како член на управен одбор.

VI. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ ПОДРУЖНИЦА, ФИЛИЈАЛА ИЛИ ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СТРАНСТВО ИЛИ СТЕКНУВАЊЕ КАПИТАЛЕН ДЕЛ ВО БАНКА

Основање подружница или филијала во странство

29. Кон барањето за издавање согласност за основање подружница или филијала во странство, банката доставува:

29.1. Одлука на надлежниот орган на банката за основање подружница, односно филијала во странство.

29.2. Елаборат за оправданоста за основање на подружницата, односно филијалата во странство, во кој треба да бидат разработени целите, висината на капиталот што се вложува (доколку има вакво вложување), очекувањата во поглед на висината на финансискиот резултат и финансиските показатели за првите три години од работењето на подружницата, односно филијалата.

29.3. Список на акционери со квалификувано учество во подружницата, доколку има вакви акционери.

29.4. Програма за работа која треба да ги содржи најмалку финансиските активности кои ќе ги врши подружницата, односно филијалата во странство, како и организациската структура на подружницата, односно филијалата.

29.5. Земјата во која ќе се основа подружницата, односно филијалата во странство, како и називот на надлежниот супервизорски орган.

29.6. Седиште на подружницата, односно филијалата во странство од каде ќе можат да се добиваат потребните податоци за работењето на подружницата, односно филијалата на банката.

29.7. Список на лицата со посебни права и одговорности во подружницата, односно во филијалата во странство.

29.8. Податоци за постојните или планираните вложувања во други банки или финансиски институции во земјата или странство.

29.9. Друга документација која Народната банка може да ја побара при процесот на одлучување од точката 30 од оваа одлука.

30. При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за основање подружница или филијала во странство, Народната банка го оценува влијанието кое ќе го има основањето на подружницата или фи-

лијалата во странство врз целокупното работење на банката, од аспект на нејзиното сигурно и стабилно работење, најмалку преку исполнувањето на следниве критериуми:

- финансиската состојба на банката и нејзиното претходно работење даваат можност за проширување на работењето во странство, при што банката ќе ги почитува супервизорските стандарди;

- системите за внатрешна контрола и за известување и сметководство во подружницата, односно филијалата се соодветни и овозможуваат управувањето со ризиците на ниво на банката или банкарската група чиј член е или ќе биде подружницата;

- банката може да ги обезбеди сите потребни информации и податоци за изработка на своите финансиски извештаи или финансиските извештаи на банкарската група и да воспостави систем на проверка на точноста и веродостојноста на добиените податоци и информации од подружницата, односно филијалата во странство;

- прописите и практиките на земјата во која се основа подружницата или филијалата укажуваат на тоа дека Народната банка ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дека ќе може да оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја од аспект на почитување на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија;

- степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата во која се основа подружницата или филијалата со меѓународните стандарди во доменот на финансите, финансиското известување и сметководство, спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот и слично, не укажува на тоа дека би можело да постои висок ризик кој би ги загрозил стабилноста, сигурноста и репутацијата на банката, односно нејзиното работење во согласност со прописите.

Основање претставништво во странство

31. Кон барањето за издавање согласност за основање на претставништво во странство, банката ја доставува соодветната документација од потточките 29.1, 29.5, 29.6 и 29.7, како и Елаборат за оправданоста за основање претставништво во странство, во кој ќе бидат разработени целите и очекуваните резултати од основањето на претставништвото.

При одлучувањето врз основа на доставената документација, соодветно се применуваат критериумите наведени во точката 30 од оваа одлука.

Стекнување капитален дел во банка

32. Кон барањето за издавање согласност за стекнување капитален дел во друга банка, банката доставува:

32.1. Одлука на надлежен орган на банката за стекнување капитален дел во друга банка, заедно со образложение за целта и оправданоста на стекнувањето и податоци за името и седиштето на банката во која се стекнува капиталниот дел.

32.2. Податок за процентот на учество во капиталот на банката во која се стекнува капиталниот дел.

32.3. Изјава од надлежниот орган на банката во која се стекнува капиталниот дел, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека банката нема по-

средно или непосредно повеќе од 5% од вкупниот број на акции на банката која го стекнува капиталниот дел.

32.4. Податоци за постојни или планирани вложувања во други банки или финансиски институции во земјата или странство.

32.5. Друга документација која Народната банка може да ја побара при процесот на одлучување од точката 34 од оваа одлука.

33. Кон барањето за издавање согласност за стекнување капитален дел во странска банка кои значат стекнување со учество во странската банка, покрај податоците од точката 32 од оваа одлука, банката доставува и:

- име и седиште на странската банка;
- податоци за идентитетот на другите акционери со квалификувано учество во странската банка;
- земја во која се наоѓа странската банка, како и називот на надлежниот супервизорски орган во таа земја;
- ревизорски извештај на странската банка за последната година, изработен од страна на меѓународно друштво за ревизија;
- податоци за износот на сопствените средства и стапката на адекватност на капиталот на странската банка;
- податоци за износот на можните капитални делови на странската банка во други банки или финансиски институции;
- извештај за доминантните финансиски активности што ги врши странската банка, за нејзиниот информативен систем и системите за управување со ризиците и внатрешната контрола, како и за плановите за усогласување на информативните системи на странската банка со системите на домашната банка која поднела барање за согласност (овој извештај го изработува само банка која стекнува контрола во странска банка).

34. При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за стекнување капитален дел во друга банка, Народната банка го оценува влијанието кое ќе го има стекнувањето капитален дел во друга банка врз целокупното работење на банката, од аспект на нејзиното сигурно и стабилно работење, најмалку преку исполнувањето на следните критериуми:

- финансиската состојба на банката овозможува да се оствари планираното вложување во друга банка, при што банката ќе ги почитува пропишаните супервизорски стандарди;
- системите за внатрешна контрола и за известување и сметководство овозможуваат управување со ризиците на ниво на целата банкарска група чиј член е или ќе биде банката;
- банката може да ги обезбеди сите потребни информации и податоци за изработка на консолидирани извештаи на банкарската група и да воспостави систем на проверка на точноста и веродостојноста на добиените податоци и информации од банката во која се стекнува капиталниот дел (во случаи кога постои банкарска група или кога врз основа на стекнувањето капитален дел во друга банка ќе се формира банкарска група);
- постоењето блиски врски на банката во која се стекнува капиталниот дел со други лица да не го отежнува извршувањето ефикасна супервизија;
- прописите и практиките на земјата во која се стекнува капиталниот дел во банка укажуваат на тоа дека Народната банка ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дека ќе може да оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја од аспект на почитување на меѓународните принципи и стан-

дарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија (во случај на стекнување капитален дел во странска банка);

- степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата во која се стекнува капиталниот дел во банка со меѓународните стандарди во доменот на финансиите, финансиското известување и сметководство, спречувањето на перење пари и финансирањето на тероризмот и слично, не укажува на постоење можност за висок ризик кој би ги загрозил стабилноста, сигурноста и репутацијата на домашната банка, односно нејзиното работење во согласност со прописите (во случај на стекнување капитален дел во странска банка).

При одлучувањето во врска со издавањето согласност за стекнување капитален дел во странска банка, Народната банка може да го контактира надлежниот супервизорски орган на таа странска банка, заради размена на информации и податоци и заради утврдување заеднички пристап за консолидирана супервизија на банкарската група, во согласност со одредбите на Законот за банките.

35. Врз основа на оценката од точките 30, 31 и 34 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност за основање подружница, филијала или претставништво во странство или за стекнување капитален дел во друга банка или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

VII. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ ИЛИ СТЕКНУВАЊЕ КАПИТАЛЕН ДЕЛ ВО НЕБАНКАРСКА ФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЛИ ВО НЕФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА КОЈ ИЗНЕСУВА НАД 10% ОД СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА

36. Кон барањето за издавање согласност за основање или стекнување капитален дел во небанкарска финансиска институција или во нефинансиска институција кој изнесува над 10% од сопствените средства на банката (во понатамошниот текст: капитално вложување), банката доставува:

- 36.1. Одлука на надлежен орган на банката, заедно со образложение за причините, целта и оправданоста на капиталното вложување.
- 36.2. Предлог-акт за основање на институцијата (во случај кога се основа институција).
- 36.3. Ревизорски извештај или годишна сметка на институцијата во која се вложува, за последните две години.
- 36.4. Податоци за процентот на учество во капиталот на институцијата во која се вложува, како и за сопственичката структура на таа институција.
- 36.5. Податоци за органите на надзор и управување на институцијата во која се вложува.
- 36.6. Податоци за износот на евентуалните капитални делови на институцијата во која се вложува во други институции.
- 36.7. Изјава на членовите на надзорниот одбор на банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека со вложувањето не се надминуваат пропишаните супервизорски стандарди.
- 36.8. Изјава на членовите на надзорниот одбор на банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за постоење односно непостоење поврзаност со останатите лица кои се акционери/содружници или лица со посебни права и одговорности во институцијата во која се вложува. Во случај на постоење повр-

заност, се даваат подетални податоци за поврзаните лица и начинот на поврзаност на банката со овие лица.

36.9. Друга документација што може да ја побара Народната банка при процесот на одлучување од точката 38 од оваа одлука.

37. Доколку капиталното вложување во небанкарска финансиска институција ѝ овозможува контрола на банката врз таа институција, покрај податоците од точката 36 од оваа одлука, банката доставува и:

- податоци за основната дејност на небанкарската финансиска институција и за идните планови за развој;

- постојни или планирани вложувања во други финансиски и нефинансиски институции во земјата или странство;

- податоци за земјата во која се наоѓа странската институција во која се вложува (доколку станува збор за вложување во странска небанкарска финансиска институција);

- податоци за супервизорскиот орган надлежен за работењето на небанкарската финансиска институција;

- податоци за начинот на идентификување, мерење, следење и контрола на трансакциите со небанкарската финансиска институција и за начинот на воспоставување и одржување соодветни системи за управување со ризик, внатрешна контрола и за известување и сметководство;

- податоци за начинот на обезбедување на потребните информации и податоци за изработка на консолидирани извештаи на банкарската група и начинот на проверка на точноста и веродостојноста на информациите и податоците добиени од небанкарската финансиска институција.

38. При одлучувањето врз основа на доставената документација од точките 36 и 37 од оваа одлука, Народната банка го оценува влијанието кое ќе го има капиталното вложување во небанкарска финансиска институција врз целокупното работење на банката, од аспект на нејзиното сигурно и стабилно работење, најмалку преку исполнувањето на следните критериуми:

- финансиската состојба на банката овозможува остварување на планираното капитално вложување, при што банката ќе ги почитува пропишаните супервизорски стандарди;

- системите за внатрешна контрола и за известување и сметководство овозможуваат управување со ризиците присутни на ниво на целата група чиј член е или ќе биде банката;

- сопственичката и управувачката структура на институцијата во која се вложува нема негативно влијание врз работењето на банката;

- постоењето блиски врски на институцијата во која се вложува со други лица не го отежнува извршувањето ефикасна супервизија;

- банката може да ги обезбеди сите потребни информации и податоци за изработка на консолидирани извештаи на групата и да воспостави систем за проверка на точноста и веродостојноста на добиените податоци и информации од институцијата во која се вложува (доколку банката е предмет на консолидирана супервизија);

- банката има соодветен систем за управување со ризици, внатрешна контрола, известување и сметководство за идентификување, мерење, следење и контрола на трансакциите со институцијата во која се вложува;

- прописите и практиките на земјата во која банката се стекнува капитален дел укажуваат на тоа дека Народната банка ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дека ќе може да оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја од аспект на почитувањето на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија (во случај на капитално вложување во странска небанкарска финансиска институција);

- степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата во која се вложува со меѓународните стандарди во доменот на финансиите, финансиското известување и сметководство, спречувањето на перење пари и финансирање на тероризмот и слично, не упатува на можност за постоење висок ризик кој би ги загрозил стабилноста, сигурноста и репутацијата на банката, односно нејзиното работење во согласност со прописите (во случај на капитално вложување во странска небанкарска финансиска и нефинансиска институција).

При одлучувањето во врска со издавањето согласност за стекнување капитален дел во странска небанкарска финансиска институција, Народната банка може да го контактира надлежниот супервизорски орган на таа странска институција, заради размена на информации и податоци и заради утврдување заеднички пристап за консолидирана супервизија на банкарската група, во согласност со одредбите на Законот за банките.

39. Врз основа на оценката од точката 38 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност за основање или стекнување капитален дел во небанкарска финансиска институција или во нефинансиска институција, кој изнесува над 10% од сопствените средства на банката или носи решение за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банки-те.

VIII. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ ПРЕТСТАВНИШТВО НА СТРАНСКА БАНКА

40. Кон барањето за издавање согласност за отворање претставништво на странска банка, банката доставува:

40.1. Одлука на надлежниот орган на управување на странската банка за отворање претставништво во Република Македонија.

40.2. Извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на странската банка, од кој се гледа правниот облик и датумот на уписот, како и податоци за сопственичката структура на странската банка.

40.3. Ревизорски извештај за последната година изработен од страна на меѓународно друштво за ревизија.

40.4. Елаборат за оправданоста за отворање претставништво во Република Македонија.

40.5. Податоци за седиштето и за лицето кое ќе раково-ди со претставништвото.

41. По доставувањето на документацијата од точката 40 од оваа одлука, подносителот на барањето е должен да ја објавува намерата за отворање претставништво во дневен весник, најмалку три дена последователно, а огласот треба да содржи: име и седиште на претставништвото и активности кои ќе ги извршува. Во рок од пет дена од денот на објавувањето, до Народната банка се доставува доказ за објавениот оглас.

42. При анализата на барањето за издавање согласност за отворање претставништво на странска банка, посебно внимание се посветува на финансиската состојба и репутацијата на странската банка.

43. По барањето за отворање претставништво на странска банка, гувернерот донесува решение за издавање согласност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Во рок од петнаесет дена по извршениот упис во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, до Народната банка се доставува писмен доказ за извршениот упис. Народната банка се известува за промената на седиштето и лицето кое управува со претставништвото и за затворањето на претставништвото, во рок од пет работни дена од денот на настанатата промена.

IX. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕ И СЕДИШТЕ НА БАНКА

44. Кон барањето за издавање согласност за промена на име и седиште на банка, банката доставува предлог-одлука на надзорниот одбор на банката и образложение за потребата и целта на таквата измена.

45. Доколку се бара промена на седиште, кон барањето од точката 44 од оваа одлука се доставуваат и податоци за деловниот простор каде што ќе биде сместено новото седиште (сопствен или изнајмен, локација, површина и слично) и за организациските единици на банката коишто ќе функционираат во новото седиште.

Доколку во деловните простории каде што ќе биде сместено новото седиште на банката се планира да се извршуваат и финансиски активности за кои банката има добиено согласност од гувернерот, кон барањето се доставуваат и податоци за информативниот систем и техничката опременост на деловниот простор потребни за вршење на тие финансиски активности, наведени во потточката 5.4 од оваа одлука.

Народната банка може да изврши проверка на седиштето, од аспект на исполнувањето на потребното ниво на техничка опременост и соодветноста на седиштето за нормално извршување на финансиските активности.

46. Доколку се бара промена на име на банка, се внимава со новото име на банката да не се јави можност за забуна во однос на идентитетот на некоја од постојните институции, како и забуна во однос на идентитетот и обемот на активности на банката која бара измена на името.

47. Кон барањето за промена на името и седиштето на банката, до Народната банка се поднесува и барање за измена на статутот на банката, во делот на името и седиштето заедно со документацијата предвидена во точката 2 од оваа одлука.

48. По барањето за промена на име и седиште на банка, гувернерот донесува решение за издавање согласност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Промената на името и/или седиштето на банката се објавува во дневен весник, најмалку три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се доставува до Народната банка, најдоцна во рок од пет дена од денот на неговото објавување во дневен весник.

X. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ АКЦИИ ВО БАНКА, ЧИЈ КУМУЛАТИВЕН НОМИНАЛЕН ИЗНОС ИЗНЕСУВА ИЛИ НАДМИНУВА 5%, 10%, 20%, 33%, 50% И 75% ОД ВКУПНИОТ БРОЈ АКЦИИ, ОДНОСНО ОД ВКУПНИОТ БРОЈ ИЗДАДЕНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС

49. Лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да стекне акции во банка, чии вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас во банката (во понатамошниот текст: стекнување акции во банка), е должно кон барањето за издавање согласност да достави:

49.1. Податоци за бројот на акциите кои лицето има намера да ги стекне, за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во таа банка, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал на банката пред и по стекнувањето на акциите.

49.2. Соодветната документација предвидена во потточката 2.6 и точките 3, 9 и 10 од Одлуката за издавање дозволи на банка.

49.3. Пополнет прашалник за стекнување акции во банка (образец 3 или 4). Потписот на лицето кое го пополнило прашалникот треба да биде заверен кај овластено лице (нотар). При пополнувањето на прашалникот, потребно е точно и во целост да се даде одговор на секое од прашањата.

49.4. Друга документација која Народната банка може да ја побара при процесот на одлучување од точката 51 од оваа одлука.

50. Кон барањето за издавање согласност, лицето кое има намера да стекне акции, чиј кумулативен номинален износ изнесува најмалку 33% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас, покрај документацијата од точката 49 од оваа одлука, доставува и:

- стратегиски деловен план кој треба да ги содржи очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, како и можни предлози за проширување и унапредување на работењето и присуството на пазарот;

- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, потпишана од лицето или од надлежен орган на лицето (доколку станува збор за правно лице), дека ќе продолжи да го поддржува работењето на банката.

51. При одлучувањето врз основа на доставената документација од точките 49 и 50 од оваа одлука, се оценува дали лицето кое има намера да стекне акции во банката ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките, со што ќе се овозможи банката да биде организирана и способна да работи согласно со прописите и пропишаните супервизорски стандарди, најмалку преку:

- утврдување на идентитетот на лицето кое има намера да стекне акции во банката, лицата поврзани со него и нивната правна форма;

- утврдување дали финансиската состојба на лицето кое има намера да стекне акции во банката е соодветна во однос на вредноста на акциите кои има намера да ги стекне;

- утврдување на изворите на средства, нивното потекло и легалност;

- репутацијата на лицето кое има намера да стекне акции во банката. За лицето кое има намера да стекне акции во банката ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е чесно, компетентно, работливо и дава

сигурност дека со своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на банката и нема да го наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во деловно работење или активности кои значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работело или работи и на интересите на неговите доверители, непочитување на одредбите од Законот за банките и прописите донесени врз основа на тој закон и/или непостапување по мерките изречени од гувернерот, со што биле или се загрозувани стабилноста и сигурноста на банка или нејзините депоненти. Доколку ова лице е странско лице со искуство како член на органи на финансиски институции или нивен акционер, соодветни податоци за утврдување на неговата репутација можат да се побараат од надлежниот супервизорски орган на земјата од каде доаѓа;

- оценка на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне акции во банката, во поглед на тоа дали Народната банка ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали ќе може да оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја, од аспект на почитувањето на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија (ако се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во банката);

- утврдување дали степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне акции во банката со меѓународните стандарди во доменот на финансиите, финансиското известување и сметководство, спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот и слично, не упатува на можноста за постоење висок ризик кој би ги загрозил стабилноста, сигурноста и репутацијата на банката, односно нејзиното работење во согласност со прописите (ако се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во банката).

- утврдување дали во барањето постојат недоследности кои не можат да бидат објаснети.

При одлучување врз основа на доставената документација од точката 50 од оваа одлука се оценува и можноста за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на банката.

52. Во однос на барањето за издавање согласност за стекнување акции во банка коешто лицето ги стекнува врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон, документацијата што треба да ја достави ова лице и постапката за оценка, соодветно се применуваат одредбите од точките 49, 50 и 51 од оваа одлука.

53. По барањето од точките 49 и 52 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање согласност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

XI. ФОРМА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

54. Кон барањата за издавање согласности од точката 1 од оваа одлука, банката доставува податоци за овластено лице за контакт со Народната банка (име и презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на електронска пошта) и доказ за платен надоместок за разгледување на барањата.

55. Документацијата која се доставува кон барањето за издавање на согласностите од точката 1 од оваа одлука, треба да биде во оригинал или копија заверена кај ов-

ластено лице (нотар), потпишана од овластеното лице или од соодветниот надлежен орган, да биде чиста, без дополнителни исправки и на македонски јазик. Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, заверен од овластен судски преведувач.

56. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање согласности од точката 1 од оваа одлука мора да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесувањето на барањето за издавање дозвола. Сите одлуки кои се дел од документацијата не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесувањето на барањето, освен одлуките донесени од собранieto на акционери кои не смеат да бидат постари од една година пред датумот на поднесување на барањето.

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое поднесува барањето за согласност од точката 1 од оваа одлука, или законодавството на земјата во која работело тоа лице најмалку пет години пред да го поднесе барањето за согласност од точката 1 од оваа одлука поинаку ја регулира материјата во врска со документацијата којашто се доставува кон барањето, должно е да приложи:

- извадок од соодветниот пропис на странската земја или

- правно мислење од независен адвокат којшто не е ангажиран од соодветната банка или лице поврзано со банката, при што кон мислењето се доставува и документ со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен адвокат во странската земја.

57. Народната банка разгледува барање за издавање согласност од точката 1 од оваа одлука со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со оваа одлука, документацијата која дополнително е побарана од гувернерот на Народната банка, како и соодветните документи, податоци и информации кои треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции за одлучување по барањето.

При разгледување на барањето, Народната банка може да ја користи и документацијата со која располага таа за соодветната банка, правното или физичкото лице.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

58. Одредбите од оваа одлука соодветно се применуваат и на штедилниците во Република Македонија.

59. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

60. На постапките започнати пред влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите коишто важеле на денот на поднесувањето на барањето за добивање претходна согласност до Народната банка.

61. На денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/07, 134/07, 139/08 и 24/11).

О бр. 02-15/V-2/2013
10 мај 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Образец 1**Прашалник за член на надзорен одбор****1. Лични податоци**

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнување на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција (кога и каде)

3.2. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција која ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во некое правно лице вклучувајќи ја и банката во која сте предложени за член на надзорниот одбор? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице во кое предложениот член има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

7. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

8. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точката 6 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување и начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Опис на начинот на остварување влијание

9. Дали Вие и/или лицата поврзани со Вас, сте имале каков било материјален интерес или деловен однос со банката во која сте предложен за член на надзорен одбор во последните три години? Ако одговорот е потврден, наведете повеќе детали за видот и износот на материјалниот интерес или видот на деловниот однос.
10. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со правно лице во кое има учество банката во која сте предложен/а за член на надзорен одбор? Ако одговорот е потврден, наведете го правното лице и начинот на поврзаност.
11. Доколку сте претставник на акционер/и на банката, кој акционер или кои акционери на банката ќе го/ги претставувате во надзорниот одбор? На кој начин сте поврзани со акционерот/акционерите?
12. Доколку сте предложен/а за независен член на надзорниот одбор на банката, на кој начин сметате дека ќе можете да ја остварите својата независна улога?
13. Дали сте лице поврзано со другите членови на надзорниот одбор или со членовите на управниот одбор на банката? Ако одговорот е потврден, наведете со кои членови и на кој начин сте поврзани.

14. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колоната 1 и 2

15. Дали врз правните лица во кои сте биле одговорно лице (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор), била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци за вашите активности, надлежности и одговорности во тоа правно лице.
16. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
17. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
18. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
19. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на вашата репутација при барање согласност за член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побарана согласност/ дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)	Период на важност на добиената согласност/ дозвола

20. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
21. Дали некогаш, сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на Вашето познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и на вашето искуство во обезбедување стабилно и сигурно работење на банката,
23. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за член на надзорен одбор на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да станам член на надзорен одбор во банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Образец 2**Прашалник за член на управен одбор****1. Лични податоци**

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

2.1. Познавање на македонскиот јазик

Мајчин јазик	_____
Одлично	_____
Добро	_____
Слабо	_____

2.2. Познавање на странски јазици

Странски јазик	Одлично	Добро	Слабо

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

- 3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција (каде и кога)

- 3.2. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации

Професионално тело или слична организација	Датум на стекнување на членството

- 3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција која ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали Вие, или лице поврзано со Вас, сте акционер, сопственик, сосопственик или содружник во правно лице, вклучувајќи ја и банката во која сте предложени за член на управниот одбор? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице во кое предложениот член има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

7. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

8. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точката 6 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување и начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Опис на начинот на влијаење

9. Дали сте Вие, или лице поврзано со Вас, поврзан/а со правно лице во кое има учество банката во која сте предложен/а за член на управен одбор? Ако одговорот е потврден, наведете го правното лице и начинот на поврзаност.
10. Дали врз правните лица во кои сте биле одговорно лице (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор), била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности надлежности и одговорности во тоа правно лице.
11. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
12. Доколку е применливо во вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детаљно сите околности поврзани со оваа постапка.
13. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
14. Дали сте лице поврзано со другите членови на управниот одбор или на надзорниот одбор на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете со кои членови и на кој начин сте поврзани.
15. Дали Вие, или лицето поврзано со Вас, сте поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за лица поврзани со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

16. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на Вашата репутација при барање согласност за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/ дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)	Период на важење на издадената согласност/ дозвола

17. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

18. Дали, некогаш, сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

19. Дали е предвидена поделба на областите на одговорност на членовите на управниот одбор на банката? Ако е одговорот потврден, наведете за која област ќе бидете одговорни?

20. Кои се, според Вас, позитивните страни на банката во која сте предложен/а да бидете член на управен одбор? Како ќе ги искористите овие предности за зајакнување на стабилноста и сигурноста на банката?

21. Кои се според Вас слабите страни на банката во која сте предложени да бидете член на управен одбор? Како ќе ги отстраните/намалите овие слабости?

22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност за станување член на управен одбор на банка и за обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.

23. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за член на управен одбор на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам член на управен одбор на банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Образец 3

**Прашалник за физичките лица кои имаат намера да стекнат
акции во банка**

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција (каде и кога)

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.

5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
7. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во друго правно лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице во кое физичкото лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

8. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

9. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен на правните лица од точката 7 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување и начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Опис на начинот на влијаење

10. Дали била отворена стечајна постапка врз правните лица во кои сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице.
11. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
12. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
13. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

14. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на Вашата репутација и способност при барање согласност за стекнување учество или за станување член на орган на надзор или управување во тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини зошто согласноста не е добиеана (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

15. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или за учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

16. Дали сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

17. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност да бидете акционер на банка и да обезбедите стабилно и сигурно работење на банката.

18. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење (задолжително одговараат физичките лица кои имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за стекнување акции во _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам акционер во банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди, мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Образец 4**Прашалник за правните лица кои имаат намера да стекнат акции во банка****1. Податоци за правното лице**

1.1. Назив на правното лице

1.2. Седиште

1.3. Даночен број

1.4. Матичен број (или соодветен идентификациски број, во согласност со прописите на странската земја - за странско правно лице)

1.5. Телефон, адреса на електронска пошта и интернет-адреса (доколку правното лице има ваква адреса)

1.6. Основна дејност, согласно со националната класификација на дејности, или согласно со класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице)

2. Наведете ги лицата кои се членови на органите на управување и надзор на правното лице, со кратка биографија за нивното образование и досегашно работно искуство (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката)

Име и презиме	Орган на надзор или управување	Стекнуто образование	Работно искуство (каде и кога)

3. Наведете ги лицата кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите (табелата ја пополнуваат правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Име и презиме/назив	Адреса/седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас изразено во проценти

4. Дали лицата од точката 3 од овој прашалник имаат свои претставници во органите на надзор или управување на правното лице? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и нивните претставници во органите на надзор или управување на правното лице кое има намера да основа банка.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот	Орган на надзор или управување

5. Наведете ги правните лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Назив и седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас на правното лице изразено во проценти	Проценета (пазарна) вредност на учеството* (во 000 денари)

* Во недостаток на проценета (пазарна) вредност на учеството, се зема книговодствената вредност на учеството.

5.1. За сите овие лица се доставуваат финансиски извештаи за последните три години.

6. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување на лицата од точката 5 од овој прашалник (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице, кое има намера да основа банка, во нивните органи на надзор или управување.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот на правното лице	Орган на надзор или управување

7. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување или на кој било друг начин има влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице во Република Македонија или во странство? Наведете ги правните лица, органите и лицата кои го претставуваат правното лице.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Име и презиме на претставникот на правното лице	Опис на начинот на влијаење

8. Дали на правното лице му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
9. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице (доколку е правно лице) му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
10. Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност? Ако била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
11. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
12. Дали лицето кое остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
13. Дали над имотот на правното лице или над имотот на лицето кое остварува контрола во правното лице е отворена стечајна или ликвидациска постапка (доколку лицето кое остварува контрола во правното лице е физичко лице, прашањето се одговара само доколку е применливо во земјата од каде доаѓа)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детаљно сите околности поврзани со оваа постапка.

14. Дали лице поврзано со правното лице е акционер или член на орган на надзор или управување на друга банка или финансиска институција? Доколку одговорот е потврден, наведете подетално:

Име и презиме/ назив и седиште на поврзаното лице	Име и седиште на банката/ финансиската институција	Учество изразено во проценти	Орган на надзор или управување	Останати важни податоци

15. Дали била отворена стечајна постапка врз правните лица во кои правното лице остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете подетално.
16. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која правното лице, остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
17. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција контролирана од лицето кое остварува контрола во правното лице или во која ова лице имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
18. Дали правното лице или лицето кое остварува контрола во правното лице, е поврзано со другите лица кои заедно со правното лице имаат намера да основаат банка? Наведете на кој начин.
19. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на репутацијата и способноста на правното лице или на лицето кое остварува контрола во правното лице, за учество во капиталот на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали во посебни табели за правното лице и за лицето кое остварува контрола во правното лице.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои согласноста не била добиеана (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

20. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции на правното лице му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на банка или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
21. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, на лицето кое остварува контрола во правното лице, му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на банка или друга финансиска институција или согласност за станување член или за вклучување свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на способноста од страна на правното лице да биде акционер на банка и да обезбеди стабилно и сигурно работење на банката.
23. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење (задолжително одговара надлежниот орган на правните лица кои имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име и презиме на членот на органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне акции во банка) како член на _____ (органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне акции во банка) на _____ (назив на правното лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставува правното лице во рамките на барањето за издавање согласност за стекнување акции во банка, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполни _____ (назив на правното лице) за да стане акционер со квалификувано учество во банка.

в) Изјавувам дека правното лице ќе обезбеди почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставува сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на овластен член на надлежниот орган

Образец 5**Прашалник за лицата со посебни права и одговорности¹****1. Лични податоци**

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции коишто сте ги имале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција

3.2. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации

¹ Го пополнува лицето со посебни права и одговорности кое ќе биде надлежно за вршење на новата финансиска активност.

Професионално тело или слична организација	Датум на стекнување на членството

3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција која ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и одговорности (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор), била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу Вашите активности надлежности и одговорности во тоа правно лице.
7. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
8. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
9. Дали сте лице поврзано со другите лица со посебни права и одговорности на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете со кои лица и на кој начин сте поврзани.

10. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

11. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на Вашата репутација при барање согласност за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)

12. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

13. Дали некогаш сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

14. Кои се, според Вас, позитивните страни на банката во која сте предложени да бидете лице со посебни права и одговорности? Како ќе ги искористите овие предности за зајакнување на стабилноста и сигурноста на банката?
15. Кои се, според Вас; слабите страни на банката во која сте предложен/а да бидете лице со посебни права и одговорности? Како ќе ги отстраните овие слабости?
16. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност за станување лице со посебни права и одговорности на банка и за обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам како предложено лице со посебни права и одговорности на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам лице со посебни права и одговорности на банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

1540.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 18 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08), во точка 2 став 1 алинеја 1 зборовите: „учество или“ се бришат.

2. Во точка 3, ставот 1 се менува и гласи:

„Индиректна контрола претставува контрола во капиталот или во правата на глас на правното лице остварено од лице, преку друго лице, коешто има директна контрола во правното лице.

Во став 2 алинеја 1, зборовите: „индиректно учество или“ се заменуваат со зборот: „индиректна“.

Во алинеја 2, зборовите: „директно учество или“ се заменуваат со зборот: „директна“.

Во ставот 3, зборовите: „учество или“ се бришат.

3. Во точка 7 став 2 алинеја 1, зборовите: „или учество“ се бришат.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/V-3/2013
10 мај 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1541.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/08, 31/09, 91/11 и 127/12), во точката 12 став 1 потточка г) став 2, по зборот: „тендер“ се додаваат зборовите: „или доколку станува збор за изложеност кон друга банка, врз основа на тековни сметки во странска валута во странство“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/V-4/2013
10 мај 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1542.

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 27 став 1 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/06 и 42/11), во точка 3 став 1 потточка ж), точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По потточката ж) се додава нова потточка з) која што гласи:

„з) продавање стоки услуги на физички лица во продавница лоцирана во меѓуграничниот простор на аеродромот или меѓу царинските испостави на влез и излез во Република Македонија.“

2. Во точка 4 став 1, зборовите: „потточка б), г) и ѓ)“ се заменуваат со зборовите: „б), г), ѓ) и з)“.

3. Во точка 8 став 1 потточка б), алинејата 2 се менува и гласи:

„- за услугите дадени во меѓународниот транспорт - фактура за извршена услуга или склучен договор за давање услуга на нерезидент, како и извод од Трговскиот регистар којшто треба да биде издаден со датум не постар од 1 година, во кој е наведено дека трговското друштво има дејност за вршење работи на меѓународен транспорт.“

Во потточка ж) алинеја 2, точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По потточката ж), се додава нова потточка з) која што гласи:

„з) за вршење на активностите од точка 3 став 1 потточка з):

- записник склучен меѓу надлежната царинска испостава и резидентот во чиј состав ќе работи продавницата, за уредување на начинот на снабдување на продавницата со стоки, асортиманот на стоките коишто ќе се продаваат и нивната контрола и евиденција“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/V-5/2013
10 мај 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1543.

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на дваесет и седма седница одржана на 15.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ И ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје се избира:

1. Гордана Ѓешкоска.

II

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:

1. Јасмина Костеска Здравеска.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 15.5.2013 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОИ. бр. 3/13
15 мај 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

1544.

Врз основа на член 18 став 5 и член 103 став 1 алинеи 2 и 3 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12 и 155/12), Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор донесе

РЕГИСТАР

НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ИЗДАДЕНИ ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ НА ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со овој регистар се пропишуваат формата и содржината на Регистарот на дозволи за вршење на јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија.

Член 2

На територијата на Република Македонија се признаат дозволи издадени на превозници од надлежни органи на земји членки на Европската унија.

Член 3

Превозниците од член (2) на овој регистар, покрај дозволата за вршење јавен железнички превоз, должни се до Агенцијата да достават полиса за осигурување за одговорност од вршење дејност валидна за територијата на Република Македонија и изјава со која се гарантира покривање на штета во случај на несреќа.

Член 4

Документите од член (3) на овој регистар се должни да ги достават до Агенцијата во оригинал или копија заверена на нотар.

Член 5

Агенцијата врз основа на поднесените документи од член (4) на овој регистар издава потврда.

Член 6

(1) Регистарот од став (1) на овој член се води во форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена во тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја. На предната страна на регистарот отпечатен е назив: “Регистарот на дозволи за вршење на јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија”.

(2) Регистарот содржи:

- рубрика: реден број;
- рубрика: земја;
- рубрика: железнички превозник (назив, седиште и единствен даночен број);
- рубрика: број на национална дозвола;
- рубрика: историјат (нова или обновена дозвола);
- рубрика: датум на издавање на дозволата;
- рубрика: вид на превоз (патнички или товарен);
- рубрика: полиса за осигурување за одговорност од вршење дејност валидна за територијата на Република Македонија;
- рубрика: изјава со која се гарантира покривање на штета во случај на несреќа;
- рубрика: датум на издавање на потврда од Агенцијата.

(3) Регистарот од став (1) на овој член се води во пишана и електронска форма, хронолошки според примените барања и се води за секоја година посебно.

(4) Формата и содржината на регистарот е дадена во Прилог 1, кој е составен дел на овој регистар.

Член 7

Овој регистар влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01 – 195/1
26 април 2013 година
Скопје

Агенција за регулирање на железничкиот сектор
Претседател на Управен одбор,
Силвана Мојсовска, с.р.

РЕГИСТАР НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ИЗДАДЕНИ ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ НА ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Реден број	Земја	Железнички превозник (назив, седиште и единствен даночен број)	Број на национална дозвола	Историјат (нова или обновена дозвола)	Датум на издавање на доволата	Вид на превоз		Полиса за осигурување за одговорност од вршење дејност валидна за територијата на Република Македонија:		Изјава со која се гарантира покривање на штета во случај на несреќа	Датум на издавање на потврда од Агенцијата
						Патнички	Товарен	Полиса број	Важност		
1.											
2.											
3.											



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013072